



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 18 април 2003  
Скопје

Број 29

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува  
9.200 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 30000000188798

655.

Врз основа на договорите, односно спогодбите за слободна трговија, кои Република Македонија ги склучила со одделни земји, Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европските Заедници, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ

### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со оваа одлука се определува начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти за преференцијален увоз согласно договорите и спогодбите за слободна трговија, Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европските Заедници и Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација (во натамошниот текст: стоки).

#### Член 2

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука плаќањето на увозните давачки се врши согласно договорите, односно спогодбите за слободна трговија, Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европските Заедници и Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација.

#### Член 3

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и/или принципот на распределба по аукциски пат, во согласност со склучениот договор за слободна трговија.

Министерот за економија со согласност на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги определува стоките по количини за кои реализацијата ќе се врши по аукциски пат, како и роковите за одобрување на увозот согласно склучените договори за слободна трговија.

#### Член 4

Министерството за економија ги објавува во "Службен весник на Република Македонија" на секои шест месеци од тековната година листите на стоките за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served).

Министерството за економија ја објавува во "Службен весник на Република Македонија" Листата на стоките за кои се определени царински квоти кои ќе се распределуваат по пат на аукција еднаш годишно.

## II. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ПО ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ КОРИСНИК

### Член 5

Барањето за распределба на царинските квоти се поднесува на образецот кој е составен дел на оваа одлука во два примерока.

Барањето од став 1 на овој член се пополнува од страна на увозникот или неговиот застапник и се предава во една од следниве царински испостави:

- Царинска испостава Скопје;
- Царинска испостава Терминал увоз - Скопје;
- Царинска испостава Железничка станица - Труба-рево;
- Царинска испостава Куманово;
- Царинска испостава Железничка станица - Гевгелија - Отсек за стоково царинење;
- Царинска испостава Струмица;
- Царинска испостава Битола;
- Царинска испостава Штип;
- Царинска испостава Струга.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за секоја поединечна регистрирана царинска декларација и за секоја поединечна тарифна ознака.

Царинската испостава кон која барањето е предадено е должна веднаш да го испрати својот примерок од барањето по факс апарат кај одговорниот царински службеник во Царинската управа.

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е прифатено од страна на царинските органи кога од факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е правилно испратена.

### Член 6

Приемот на барањето од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши непрекинато.

Прифаќањето на барањето од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши по ред што одговара на редот на нивното добивање (датум).

Обработувањето на барањето од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден, а обработката се врши за секој претходен, односно за сите претходни календарски денови поединечно.

### Член 7

Царинската управа по обработката на поднесените барања врши распределба на царинските квоти.

Ако вкупната количина на соодветна стока од барањата по поединечен календарски ден ја надминува преостанатата царинска квота распределбата на царинската квота се врши во сразмерни делови за секое поединечно барање во зависност од количината што била барана.

### Член 8

Распределената царинска квота, Царинската управа ја потврдува на образецот од барањето поднесено во согласност со член 5 од оваа одлука.

Одговорниот царински службеник во Царинската управа е должен најдоцна до 12 часот да ги испрати сите потврди кои што се издадени во текот на работниот ден (за претходниот, односно за претходните календарски денови), по факс апарат во секоја царинска испостава во која стоките треба увозно да се царинат.

## Член 9

За стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои биле привремено чувани или се наоѓале во постапка на царинско складирање во претходната календарска година може да се поднесе барање за распределување на царинска квота за тековната календарска година.

## III. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ

## Член 10

За распределба на стоките по аукциски пат, Министерството за економија објавува јавен повик за прибирање на затворени писмени понуди.

## Член 11

Аукциската распределба се врши со наддавање на учесниците по пат на прибирање на затворени писмени понуди (во натамошниот текст: наддавање).

Право на учество во наддавањето имаат трговските друштва регистрирани за вршење на надворешно трговскиот промет со стоките за кои се врши распределба (во натамошниот текст: понудувачи).

Министерството за економија формира Комисија за спроведување на наддавањето (во натамошниот текст: Комисија).

## Член 12

Комисијата е составена од пет члена и нивни заменици.

Претседателот и еден член од комисијата се именуваат од Министерството за економија.

По еден член од комисијата се именува од Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Царинската управа на Република Македонија.

Седниците на Комисијата ги свикува и ги води нејзиниот претседател или во неговото отсуство неговиот заменик.

Комисијата води записник за својата работа.

Постапката за распределба на стоките по аукциски пат ја спроведува Комисијата во полн состав.

## Член 13

Министерството за економија го објавува наддавањето во "Службен весник на Република Македонија", најмалку во два дневни весници и на огласна табла во Министерството за економија најмалку 21 ден пред денот на отворањето на затворените писмени понуди.

Објавата за аукција особено содржи:

- вид на стоката и количината на царинската квота или на дел од царинската квота што се распределува со наддавањето,
- динамика на дел од царинската квота по единица мерка која се распределува со наддавањето,
- минимален број на учесници во наддавањето,
- износ на котизација за учество во наддавањето,
- сметка на која треба да се уплати котизацијата,
- рок за извршување на увозот,
- рок и начин за доставување на затворените писмени понуди, и
- место, ден и час на одржување на отворањето на понудите.

## Член 14

Затворените писмени понуди се поднесуваат до Министерството за економија.

Затворените писмени понуди се евидентираат во посебен деловодник во Министерството за економија.

Секој понудувач може да достави најмногу до три затворени писмени понуди со различни количини и цени за секоја објавена царинска квота.

## Член 15

Затворените писмени понуди се доставуваат во затворено плико на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот.

Во средината на пликото треба да биде назначена фирмата и точната адреса на понудувачот.

Во затвореното плико треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едното внатрешно плико ја содржи понудата (најмногу до три понуди со различни количини и цени за поодделна царинска квота) и носи ознака "понуда", а второто внатрешно плико ја содржи документацијата која што понудувачот е должен да ја приложи и тоа:

- доказ дека понудувачот е регистриран за надворешно трговски промет;
- доказ за бонитетот на понудувачот;
- доказ за уплатена административна такса во износ од 600,00 денари согласно закон; и
- доказ за уплатен износ на име котизација во износ од 3.000,00 денари за учество во наддавањето.

## Член 16

Спроведувањето на аукциската распределба ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот од истекот на рокот за прием на понудите.

## Член 17

Отворањето на писмените понуди ќе го врши Комисијата јавно во присуство на претставници на понудувачите.

Комисијата пристапува кон јавно отворање на пликовите со пријавите по редоследот на нивното евидентирање во деловодникот.

Комисијата ги прогласува за исправни оние понуди кои ја содржат документацијата согласно член 15 став 4.

## Член 18

Еднаквите делови по единица мерка на утврдената царинска квота или на дел од царинската квота од оваа одлука им се распределуваат на понудувачите во наддавањето кои ќе понудат највисок износ по редоследот на стоката во објавата до нивното исцрпување.

## Член 19

Комисијата до крајот на работното време истиот ден кога е спроведено отворањето на понудите ги соопштува резултатите од истото на огласната табла на Министерството за економија.

## Член 20

Понудувачите на кои им е распределен дел на утврдената царинска квота, се должни најдоцна 10 дена по одржаното наддавање, до Министерството за економија да достават доказ за уплата на понудениот износ на наддавањето, на сметка на Буџетот на Република Македонија.

## Член 21

По прибавениот доказ од член 20 од оваа одлука, министерот за економија во рок од три дена донесува поединечни решенија за распределена царинска квота.

## Член 22

Доколку некои од понудувачите во наддавањето не постапат согласно одредбата од членот 20 од оваа одлука или доколку бројот на понудувачите на наддавањето е под минималниот број содржан во објавата, за тој дел од царинската квота постапката на наддавање се повторува во рок од 15 дена.

Доколку и при повторената постапка квотата не се распредели постапката се повторува до истекот на роковите утврдени врз основа на член 3 од оваа одлука.

Понудувачите во наддавањето кои не постапиле согласно одредбите од член 20 немаат право на учество во повторна постапка при наддавањето.

## IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 23

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти согласно договорите и спогодбите за слободна трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2002).

## Член 24

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1402/2  
31 март 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ  
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ

1. УВОЗНИК Бр.		3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ Бр.	
2. ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА)		одговорно лице (м.п.)	
4. ЕДИН.МЕРА	5. КОЛИЧИНА	6. ТАР.ОЗНАКА (десет цифри)	
7. ОПИС			
8. БР. на ЕЦД и ДАТУМ		9. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ	
		одговорно лице (м.п.)	

ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА ЦАРИНСКА  
КВОТА

1. Број	2. Датум	3. Тар.ознака	4. Един.мера	5. Количина
				(м.п.)
Одговорен царински службеник				

Забелешка: барањата кои не се целосно пополнети ќе бидат отфрлени

## 656.

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за пригодни ковани пари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ  
ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО  
ВОСТАНИЕ

1. По повод 100 години од Илинденското востание се изработуваат пригодни ковани пари и тоа:

- а) пригодни ковани пари од 100 денари во злато со следниве карактеристики:
- состав: злато со финост од 916 промили (22 карати), сребро 42 промили и бакар 42 промили;
  - тежина: 18,0 грама;
  - пречник: 32 милиметри;

б) пригодни ковани пари од 100 денари во сребро со следниве карактеристики:

- состав: сребро 925 промили и бакар 75 промили;
- тежина: 16,0 грама;
- пречник: 32 милиметри и

в) пригодни ковани пари во злато со ликовите на Никола Карев, Даме Груев, Гоце Делчев, Питу Гули и Јане Сандански со следниве карактеристики:

- состав: злато со финост од 916 промили (22 карати), сребро 42 промили и бакар 42 промили;
- тежина: 6,0 грама;
- пречник: 23,8 милиметри.

2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука се со кружен облик и со следниве основни белези:

а) на предната страна на пригодните ковани пари од точка 1 потточките а) и б) на оваа одлука е претставена илустрација на "црешовото топче", над кое полукружно е напишан текстот: "Илинден", а долу полукружно годините: "1903-2003";

б) на предната страна на пригодните ковани пари од точка 1 потточка в) на оваа одлука се претставени ликовите на Никола Карев, Даме Груев, Гоце Делчев, Питу Гули и Јане Сандански;

в) на опачината на пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука е прикажан споменикот "Македонија", во центарот стои нагласен бројот "100", под него со мали букви текстот: "денари", а над него со мали букви текстот: "2 Август 2003". Во горниот дел на пригодните пари полукружно е напишан текстот: "столетна држава", а долу полукружно текстот: "Република Македонија".

3. Емисијата на пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука е по 500 парчиња.

4. За изработка на пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука се користи монетарното злато од резервите на Република Македонија.

5. За спроведување на оваа одлука се овластува Народната банка на Република Македонија.

6. Пригодните ковани пари од точка 1 потточка в) на оваа одлука ќе се изработат најдоцна до 31.12.2003 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1843/2  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 657.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат ("Службен весник на РМ" бр. 61/2002) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

О Д Л У К А  
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

## Член 1

Одлуката на Владата на Република Македонија за пренесување на правото на користење на недвижен имот: Вила "Галичица" КП бр. 130, КО Отешево, м.в. "Црница", со површина од 11а 49 м<sup>2</sup> и Бифе "Плажа" со гаража, КО Отешево, м.в. "Црница", што се наоѓа во комплексот Отешево, сопственост на Република Македонија, бр. 23-3877/1 од 01.10.2002 година, објавена во "Службен весник на РМ" бр. 77/2002, престанува да важи.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3877/3  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 658.

Врз основа на член 28 став 1, точка 2 и 3 од Законот за трговијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ**  
**НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. На претпријатијата и други правни и физички лица кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува да вршат промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од 15 април до 15 октомври 2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1800/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 659.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ**  
**ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН НА ЈАБОЛКОВ**  
**КОНЦЕНТРАТ ЗА 2003 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат условите и критериумите под кои за одредени стоки при увозот може да се даде повластен тарифен третман.

## Член 2

Повластен тарифен третман со плаќање на царина 50% од царинската стапка MFN и 50% од посебната давачка, се дава при увозот на јаболков концентрат со Brif вредност што надминува 20, но не надминува 67, без додатен шеќер, со тарифна ознака 2009 79 99 00, наменет за непосредно производство во количина од 500 тони.

## Член 3

Количините на јаболковиот концентрат од членот 2 од оваа одлука ќе се увезат заклучно со 30.06.2003 година.

## Член 4

Распределбата на стоката од членот 2 од оваа одлука при увозот ќе се врши по принципот „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served).

## Член 5

Барањето за увоз на стоката со повластен тарифен третман во два примерока се поднесува на образец (Прилог 1) што е составен дел на оваа одлука.

Барањето од став 1 на овој член увозникот го поднесува до Царинарницата според местото на преработувачкиот капацитет.

Кон барањето од став 1 на овој член увозникот е должен да поднесе:

- доказ за исполнети минимално-хигиено технички услови за непосредно производство;
- доказ за водење евиденција за увезените стоки со повластен тарифен третман и нормативи за нивно непосредно производство; и
- доказ за обезбедени соодветни инструменти за плаќање на царина.

Барањето од став 1 од овој член се пополнува од страна на увозникот или неговиот застапник и се предава во една од следните царински испостави:

- Царинска испостава Скопје;
- Царинска испостава Терминал увоз-Скопје;
- Царинска испостава Железничка станица Трубарово;
- Царинска испостава Куманово;
- Царинска испостава Железничка станица Гевгелија - Отсек за стоково царинење;
- Царинска испостава Струмица;
- Царинска испостава Битола;
- Царинска испостава Штип;
- Царинска испостава Струга.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за стоки ставени на увид за секоја поединечна царинска декларација и за секоја поединечна тарифна ознака.

Царинската испостава кон која барањето е предадено е должна веднаш да го испрати својот примерок од барањето по факс апарат кај одговорниот царински службеник во Царинската управа.

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е прифатено од страна на царинските органи кога од факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е правилно испратена.

## Член 6

Приемот на барањата од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден (од понеделник до петок) до 14:00 часот.

Обработувањето на барањата од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден, а обработката се врши за секој претходен, односно за сите претходни календарски денови поединечно.

## Член 7

Царинската управа по обработката на поднесените барања врши распределба на стоката со повластен тарифен третман.

Ако вкупната количина на соодветна стока од барањата по поединечен календарски ден ја надминува преостанатата количина на стока со повластен тарифен третман, распределбата на преостанатите количини на стоки со повластен тарифен третман се врши во сразмерни делови за секоје поединечно барање во зависност од количината која што била барана.

## Член 8

Распределената стока со повластен тарифен третман Царинската управа ја потврдува на образецот од барањето поднесено во согласност со член 5 од оваа одлука.

Одговорниот царински службеник во Царинската управа е должен најдоцна до 12 часот да ги испрати сите потврди кои што се издадени во текот на работниот ден (за претходниот, односно за претходните календарски денови) по факс апарат во секоја царинска испостава во која стоката треба увозно да се царини.

## Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1902/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**БАРАЊЕ ЗА УВОЗ НА СРТОКИ СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО**

1. УВОЗНИК Бр.		3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ Бр.	
2. ЛОКАЦИЈА НА ПЕРЕРАБОТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТ (со наполнети-минимално-хигиено технички услови)		_____ (м.п.) одговорно лице	
4. УВОЗНА СТОКА СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО			
ТАР.ОЗНАКА	ОПИС	ЕДИНЕЧНА МЕРКА	КОЛИЧИНА
5. ИДЕНТИЧНОСТА НА СТОКАТА ЈА ОБЕЗБЕДУВАМЕ СО: - однапред определено складирање на вноската стока и водење на евиденција - детален опис на стоката - евиденција на добиените производи во рамките на редовно работење			
6. ДОБИЕНИ ПРОИЗВОДИ			
ТАР.ОЗНАКА	ОПИС	ЕДИНЕЧНА МЕРКА	КОЛИЧИНА
1.			
2.			
3.			
7. НОРМАТИВОТ ЗА УВЕЗЕНАТА СТОКА НА ЕДИНИЦА ДОБИЕН ПРОИЗВОД ИЗНЕСУВА			
8. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАГУБАТА			
9. ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ			
10. ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ КЕ ГИ ПРОИЗВЕДЕМЕ И ЗА ИСТОТО ПИСМЕНО КЕ ЈА ИЗВЕСТИМЕ ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, Скопје) ДО _____			
11. БР. на ЕЦД и ДАТУМ		12. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ	
		_____ (м.п.) одговорно лице	

**ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА НА СТОКА СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ ОСНОВА НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ УСЛОВИ И ПОДАТОЦИ**

1. Број	2. Датум	3. Тар.ознака	4. Един.мера	5. Количина
_____ (м.п.) Одговорен царински службеник				

Забелешка: барањата кои не се целосно пополнети ќе бидат отфрлени

660.

Врз основа на член 39 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97, 40/99, 98/00 и 94/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Тарифните ставови за изменување на Тарифните ставови за испорака на електрична енергија на АД “Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост – Скопје, УО бр. 02-2612/4/1 од 31.03.2003 година, донесени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 31.03.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1704/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

661.

Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и за забавни игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2003 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се распоредуваат средствата во износ од 70.000.000 денари од игрите на среќа и од забавните игри за 2003 година.

**Член 2**

Средствата од член 1 се распоредуваат на:

1. Заедницата на инвалидски организации на Република Македонија	47.800.000
- За финансирање на програмите на здруженија на хендикепирани лица	46.800.000
- За активности на Националното координативно тело предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за хендикепирани лица, формирано согласно Резолуцијата 48/49 на ООН	1.000.000
2. Агенција за млади и спорт	16.300.000
- Масовен спорт	4.600.000
- Врвен спорт	11.700.000
3. Црвен крст на Република Македонија	
- За финансирање на програмски цели	5.900.000

**Член 3**

За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1870/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

662.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЛОКАЛНИТЕ**  
**ЈАВНИ ГЛАСИЛА ЗА 2003 ГОДИНА**

1. Распределувањето на средствата – тековни трансфери до јавните гласила на локално ниво во износ од 19 милиони денари од разделот 19301 на Агенцијата за информации потставка 443814, се врши континуирано и во 12 еднакви делови, почнувајќи од јануари 2003 година.

Трансферот на средствата го врши Агенцијата за информации.

Средствата се распределуваат на јавните радиодифузни претпријатија што вршат дејност на локално ниво во следниве процентни фиксни износи:

- Тетово, Куманово и Прилеп по 6,00%, односно по 1.140.000 денари;
- Битола – 5,40% (1.026.000 денари);
- Охрид, Струмица, Гостивар по 4,60% (874.000);
- Струга, Кочани, Кавадарци и Гевгелија по 4,50% (855.000);
- Штип, Велес и Кичево по 3,80% (722.000);
- Делчево и Неготино по 3,60% (684.000);
- Дебар – 2,40% (456.000);
- Берово, Пробиштип, Радовиш и Ресен по 2,30% (437.000);
- Винаца, Валандово, Кратово, Македонски Брод, Крушево, Свети Николе, Крива Паланка и Демир Хисар по 1,825% (346.750).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1887/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

663.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со членовите 33 и 36 од Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/99), како и членот 37 од Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европската Заедница ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 април 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР. 1/2003 НА**  
**СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА**  
**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА**

1. Се усвојува Одлуката бр. 1/2003 на Советот за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница за изменување на Деловникот за работа, одобрена од Советот на Европската унија на 24.02.2003 година.

2. Составен дел на оваа одлука е текстот на Одлуката бр. 1/2003 на Советот за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-1892/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

О Д Л У К А

**БР. 1/2003 НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕ-**  
**ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИ-**  
**ЦА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА**

Советот за соработка, имајќи ја предвид Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија, од една страна, и Европската Заедница, од друга страна, а особено членовите 33 и 36,

имајќи ја предвид Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и Европската Заедница, од друга страна, а особено членот 37,

имајќи го предвид Деловникот за работа на Советот за соработка воспоставен со Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница, а особено членот 7,

при што:

1. Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница, стапи на сила на 1 јануари 1998 година;

2. Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и Европската Заедница, од друга страна, стапи на сила на 1 јуни 2001 година;

3. Деловникот за работа на Советот за соработка воспоставен преку Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница беше усвоен со Одлука број 1/98 на Советот за соработка меѓу Република Македонија - Европската Заедница од 20 март 1998 година,

ЈА ДОНЕСЕ СЛЕДНАВА ОДЛУКА:

Член 1

Анексот кон Одлуката 1/98 на Советот за соработка меѓу Република Македонија - Европската Заедница - 20 март 1998 година се заменува со текстот наведен во Анексот кон оваа одлука.

АНЕКС

**РАБОТНА ГРУПА ЗА ЕКОНОМСКИ**  
**И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ**

Делокруг за работа

1. Општите цели на работната група се разгледување на економскиот развој и политиките, како и следење и заднички анализи на економската, техничката и финансиската соработка во согласност со членовите 4, 10 и 11 од Спогодбата за соработка (СС) помеѓу Европската Заедница и Република Македонија и членовите 31 и 32 од Времената спогодба (ВС) за трговија и трговски прашања меѓу Европската Заедница, од една страна, и Република Македонија, од друга страна, со цел да се даде придонес кон економскиот развој на Република Македонија и зајакнување на економските врски помеѓу Република Македонија и Европската Заедница.

2. Работната група особено ќе работи на следниве специфични прашања:

- макроекономски развој и политики во Република Македонија и во Европската Заедница;
- структурни реформи, вклучувајќи ја реформата на финансискиот сектор;
- развој на мали и средни претпријатија /претприемаштво;
- олеснување на движењето на капиталот и негова постепена либерализација;
- статистички системи.

**РАБОТНА ГРУПА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО**

Делокруг за работа

1. Генералната цел на работната група е да работи на прашања од земјоделските, преработените земјоделски и рибните производи. Работната група ќе ја следи имплементацијата на обврските на страните во овие сектори и

ќе изготвува заедничка анализа за соработката во земјоделството во согласност со членовите 6 и 9 од Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница и членовите од 11 до 17, Анексите III, IV и V и Протоколот 3 од Времената Спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и Европската Заедница, од друга страна, како и Протоколот за вино.

2. Работната група особено ќе работи на следните прашања:

- разгледување на проблемите поврзани со развој на земјоделскиот сектор, земјоделската политика и руралниот развој во Република Македонија и во Европската Заедница;
- преработени земјоделски производи;
- рибарство и аквакултура;
- ветеринарни и фитосанитарни прашања и разгледување на можностите за развој на соработката во оваа област;
- безбедност на храната.

#### РАБОТНА ГРУПА ЗА ВНАТРЕШЕН ПАЗАР И КОНКУРЕНЦИЈА

Делокруг на работа

1. Генералната цел на работната група е да ја разгледа реформата на законодавството на Република Македонија. Работната група ќе воспостави приоритети, ќе ги идентификува политиките и ќе го следи и анализира усогласувањето на законодавството на Република Македонија со законодавството на Заедницата во согласност со член 68 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји-членки, од друга страна, и со членовите од 33 до 35 од Времената Спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и Европската Заедница, од друга страна.

2. Работната група ќе работи на постепено приближување на законодавството на Република Македонија со придобивките на Заедницата во секторите поврзани со внатрешниот пазар, а особено во следниве специфични области:

- конкуренција и државна помош;
- права од интелектуална, индустриска и трговска сопственост;
- јавни набавки;
- законска регулатива за претпријатија;
- сметководство;
- заштита на податоци;
- стандардизација, сертификација, оценување на сообразноста и надгледување на пазарот;
- заштита на потрошувачите.

#### РАБОТНА ГРУПА ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК, ЦАРИНИ И ОДАНОЧУВАЊЕ

Делокруг на работа

1. Целите на работната група се да ги разгледува и следи сите прашања поврзани со трговската политика и царинска соработка во согласност со членовите од 2 до 10, од 18 до 30 и 36, Анексите I и II и Протоколите 1, 2, 4 и 5 од Времената Спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и Европската Заедница, од друга страна.

2. Работната група ќе работи особено на следните прашања:

- слободно движење на стоки, следење на имплементацијата на обврските на страните и разгледување на сите потешкотии што може да произлезат во трговскиот режим за индустриски производи, вклучувајќи ги текстилните производи и производите од железо и челик;

- трговски аспекти на правата од интелектуалната, индустриската и трговската сопственост;
- трговски аспекти на јавните набавки;
- трговски аспекти на стандардизација, сертификација, оценката на сообразноста и надгледување на пазарот;
- царинска соработка и разгледување на сите прашања поврзани со примената на правилото за потекло и соодветно на Протоколот за заемна помош, клаузулата против малверзации и било кое друго прашање релевантно за зајакнување на царинскиот сектор;
- размена на информации за компатибилноста и развојот во областа на оданочувањето.

3. Со цел за спроведување на Протоколот 2 за челични производи од Времената Спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и Европската Заедница, од друга страна, оваа работна група ќе се состанува под името "Контакт група за производи од железо и челик".

#### 664.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03), на предлог на министерот за култура, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2003 ГОДИНА

##### Член 1

Со оваа одлука се донесува Годишната програма за националниот интерес во културата за 2003 година.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2003 година.

Бр. 23-1894/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 665.

Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 5 од Законот за приватизација на државниот капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96, 25/99, 81/99 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИТЕ НА АД "РУЕН" КОЧАНИ

##### Член 1

Да се изврши продажба на акциите издадени на Република Македонија заедно со акциите на Агенцијата на РМ за приватизација, во АД "Руен" Кочани, во вкупен износ од 131264 обични акции, во номинална вредност од 6.711.423 ЕУР, како и 40.680 обични акции воз основа на Одлуката за претворање на побарувањата во влог ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/2003) преку јавен повик за прибирање на понуди.

##### Член 2

Постапката за продажба на акциите ќе ја спроведе Агенцијата на Република Македонија за приватизација во соработка со консултантот и Министерството за економија врз основа на претходно утврдено упатство за тендер.

##### Член 3

Рокот за прибирање на понудите да трае 30 дена од денот на објавувањето на повикот.

Плаќањето на акциите да се изврши во готово.

**Член 4**

Трошоците за објавувањето на јавниот повик и спроведувањето на постапката по јавниот повик ќе бидат надоместени од средствата на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1947/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**666.**

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО  
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС**

1. Се разрешува Александар Донеv од должноста директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1713/1  
31 март 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**667.**

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО  
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС**

1. За директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес се именува Апостол Сибиноски, дипл.правник, вработен во Министерството за внатрешни работи - Сектор за организиран криминал.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1714/1  
31 март 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**668.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА  
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНА  
МЕГУСЕКТОРСКА КОМИСИЈА ЗА ХИВ/СИДА**

1. За претседател, заменик на претседателот и членови на Националната меѓусекторска комисија за ХИВ/СИДА се именуваат:

- а) за претседател  
- Реџеп Селџмани, министер за здравство,

б) за заменик на претседателот

- д-р Никола Пановски, заменик на министерот за здравство,

в) за членови:

- доц.д-р Весна Велиќ-Стефановска, претставник од Министерството за здравство;

- Виолета Живковска, претставник од Агенцијата за млади и спорт;

- Бардуљ Туши, шеф на Кабинетот на министерот за образование и наука;

- Живко Ристески, доктор на медицина претставник од Министерството за одбрана;

- Владимир Николовски, доктор на медицина претставник од Министерството за внатрешни работи;

- Љубица Јовчевска, раководител на Одделението во Министерството за финансии;

- Даница Станојевиќ, виш соработник во Министерството за правда;

- Вукел Ваљдета, раководител на Одделението во Министерството за труд и социјална политика;

- Флорије Кастрати, раководител на Сектор во Министерството за локална самоуправа;

- Флорија Љатифи, советник во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија;

- Нагаша Биковска, пратеник во Собранието на Република Македонија;

- Ристо Пеовски, пратеник во Собранието на Република Македонија;

- Виолета Јовановска, доктор на медицина, претставник од Македонско лекарско друштво;

- Слободан Димитров, доктор на медицина, претставник од Македонско лекарско друштво;

- Христо Поп Христов, доктор на медицина, претставник од Лекарска комора на Македонија;

- Даница Зимбакова, претставник на Стопанска комора на Македонија;

- Јасмина Зафировска, доктор на медицина, претставник од Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

- Стефан Стојановиќ, претставник од Невладина организација „ХЕРА“;

- Бранко Докузовски, претставник од Невладина организација „ХОПС“;

- Сузана Пешева, претставник од Невладина организација „ТРУСТ“;

- Александар Кишман, претставник од Невладина организација „МИА“;

- Викторио Јаковлевски, претставник од Здружението на новинари на Република Македонија;

- Елизабета Велјановска, новинар-соработник во ЈП Македонска информативна агенција - МИА - Скопје;

- Жарко Георгиевски, претставник од Македонската православна црква;

- Шериф Деари, претставник од Исламската заедница;

- м-р Зоран Стојанов, претставник од Бискупија Скопска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1506/2  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**669.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ  
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  
„НИКОЛА ЈАНКО ВАПЦАРОВ“ - ДЕЛЧЕВО**

1. Љупчо Петровски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Никола Јанко Вапцаров“ - Делчево.



2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1533/2  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**670.**

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА  
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје бр. 02-2257/3 од 27 март 2003 година, со која за заменик на директорот на Фондот е именуван Зулцелал Ајдари, дипл.економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1697/2  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**671.**

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „МИРКА ГИНОВА“ -  
ДЕМИР КАПИЈА**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Мирка Гинова“ - Демир Капија се разрешуваат:

- а) претседателот
  - Никола Чапов,
- б) членовите:
  - Живко Ангелески;
  - Драги Јанев;
  - Киро Јованов;
  - Александар Пашоев.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Мирка Гинова“ - Демир Капија се именуваат:

- а) за претседател
  - Слободан Симевски, град.инженер, шеф на одржување на ЖТП - Демир Капија,
- б) за членови:
  - Ристенка Андреевска, економист, шеф на сметководство во ЈП „Македонски шуми“ - ПЕ - Демир Капија;
  - Олга Ристова, биолог, вработен во Текстилна конфекција „ВИМЕР“ - Демир Капија.

Од редот на вработените:

- Киро Јованов, благајник;
- Александар Пашоев, програмер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1705/2  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**672.**

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИОТ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Културно-информативниот центар - Скопје се разрешуваат:

- а) претседателот
  - Новица Трајковски,
- б) членовите:
  - Никола Ангелковски;
  - Гоце Ристевски;
  - Магдалена Ставревска;
  - Гордана Хаџи-Николова.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Културно-информативниот центар - Скопје се именуваат:

- а) за претседател
  - Газанфер Бајрам, ликовен уметник,
- б) за членови:
  - Рефет Абази, актер;
  - м-р Ана Гацева, дипл. пијанист (м-р по камерна музика).

Од редот на вработените:

- Лидија Спасиќ, уредник на драмскиот сектор;
- Викторија Богатиновска, уредник на ликовниот сектор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1706/2  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**673.**

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА  
ИНСПЕКЦИЈА**

1. Се разрешува Бориз Милошевски од должноста директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1818/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**674.**

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ  
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

1. За директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција, орган во состав на Министерството за економија, се именува Шпенд Исмаили, дипл. електро инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1819/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**675.**

Врз основа на член 40, од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА**

1. Се разрешува Миле Младеновски од должноста директор на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1820/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**676.**

Врз основа на член 40, од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА**

1. За директор на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка се именува Милутин Ангеловски, адвокат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1821/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**677.**

Врз основа на член 100 став 1, од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ-СКОПЈЕ**

1. Сулејман Рушита се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Театарот на народностите-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1823/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**678.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ-СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Театарот на народностите-Скопје се именува Адем Карага, дипл. актер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1824/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**679.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “НИКОЛА ЈАНКО ВАПЦАРОВ“-ДЕЛЧЕВО**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “Никола Јанко Вапцаров“-Делчево, се именува Славчо Деспотов, дипл. професор по историја, вработен во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1825/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**680.**

Врз основа на член 61 став 3 алинеја 2 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98, 50/2001, 2/2002 и 24/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ**

1. Од должноста претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби по јавни набавки се разрешуваат:

- а) претседателот
  - Бранко Саздовски,
- б) членовите:
  - Томе Секуловски;
  - Иво Горѓиев;
  - Ненад Јанакиевик;
  - Шенаси Зенели.
- в) заменикот на претседателот
  - Љупчо Трајчев;
- г) замениците на членовите:
  - Сашо Андоновски;
  - д-р Родна Живковска;
  - Ацо Петров;
  - Неџат Беџети.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1830/1  
7 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 681.

Врз основа на член 9, став 4 од Законот за таксата за привремен престој (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96) и Законот за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

## ПРОГРАМА ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИН- ФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

### Член 1

Со оваа програма се уредува намената на средствата за општа туристичка пропаганда и информативна дејност за 2003 година.

### Член 2

Средствата за финансирање на општата туристичка пропаганда и информативна дејност за 2003 година се утврдуваат и обезбедуваат во износ од 8.000.000 (осум милиони денари) од Буџетот на Република Македонија.

### Член 3

Средствата од член 2 од оваа програма се користат за следните намени:

1. Издавачка дејност - вкупно од тоа:	3.580.000 ден.
- изработка на туристички водич за Република Македонија	1.060.000 ден.
- туристичка брошура-информатор, репринт, наменета за вкупната туристичка понуда и други манифестации во 2003 година	400.000 ден.
- информативна туристичка брошура-репринт	200.000 ден.
- мултимедијална презентација-огласување во медиуми, спотови и презентација, изработка на ЦД за туристичката понуда на Република Македонија, веб страница и друго	700.000 ден.
- закуп и печатење на информативни постери за билборди и репринт на општи туристички пропагандни материјали чиј тираж е завршен во 2002 година (постери, папки и друг туристички рекламен материјал)	800.000 ден.
- откуп на авторски права за изработка, превод и рецензија на пропагандни материјали, слајдови, лекторирање на текстови и слично	420.000 ден.
2. Учество во туристички публикации на меѓународни туристички организации и други асоцијации (ЦЕИ)	330.000 ден.
3. Учество и презентација на туристички саеми и берзи	1.920.000 ден.
- ИФТ Белград	200.000 ден.
- WTM- Лондон	1.170.000 ден.
- Vakantiebeurs - Утрехт	550.000 ден.

4. Учество и презентација на други туристички манифестации и учество со туристичка пропаганда на меѓународни стопански, културни, спортски и други манифестации	150.000 ден.
5. Членарина во Светската туристичка организација за 2003 година	1.660.000 ден.
6. Посета на туроператори и туристички новинари	200.000 ден.
7. Дистрибуција на општи туристички материјали во странство	160.000 ден.
Вкупно општа туристичка пропаганда и информативна дејност	8.000.000 ден.

### Член 4

Средствата од член 2 на оваа програма ги реализира Министерството за економија.

Реализацијата на уплатите од член 3, точка 3 од оваа програма, се врши најдоцна 60 дена пред почетокот на саемиите и берзите, а за саемски настапи во месец јануари, уплатата се врши во претходната година.

Средствата од член 3 точка 6, се користат по претходно следење и потреба за времетраењето на посетата и бројот на новинарите, од страна на Министерството за економија.

### Член 5

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-1841/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 682.

Врз основа на членовите 1, 6 и 12 од Законот за републичките награди (“Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89 и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата “Гоце Делчев“, на седницата одржана на 8 април 2003 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЗА 2003 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВА- РУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА

I. За особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката, наградата “Гоце Делчев“ за 2003 година, се доделува на:

1. Д-р Љубица Станковска, за трудот “Суфиксите-јб-, бјб-ч во македонската топонимија“;

2. Проф. д-р Георги Чадловски, за трудот “Психобиологија“;

3. Проф. д-р Гоце Петрески, за трудот “Економски раст и развој - теории, модели, меѓународни искуства“ и

4. Проф. д-р Јелена Лужина, водител на научно-истражувачкиот тим, м-р Снежана Анастасова - Чади-ковска, м-р Соња Здравкова-Цепаровска, Лилјана Мазова, д-р Мишел Павловски, Викторија Темова-Рангелова и Андреј Тимофејев, за дигиталната Енциклопедија “Театарот на македонската почва“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1730/2  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Одборот за  
доделување на наградата  
“Гоце Делчев“,  
акад. **Петре М. Андреевски, с.р.**

683.

Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по Барањето за измена и продолжување на рок за реализација на деветата емисија на акции бр.03-1071 од 13.02.2003 година на Балканска Банка АД Скопје, врз основа на член 52, став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, бр. 103/00, бр. 34/01, бр. 04/02 и бр. 37/02), а во врска со член 215 од Законот за општата управна постапка, на својата седница одржана на 31.03.2003 година, го донесе следното

#### ДЕЛУМНО РЕШЕНИЕ

Се уважува делот од Барањето бр.03-1071 од 13.02.2003 година на Балканска Банка АД Скопје за продолжување на рок за реализација на деветата емисија на акции и:

1. Се дава согласност на Балканска Банка АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на деветата емисија на акции за еден месец, заклучно со 02.05.2003 година на начин и под услови согласно Одлука УО бр.02-426 од 21.01.2003 година за измена на Одлуката бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година за зголемување на акционерскиот капитал на Балканска Банка АД Скопје со издавање акции од деветата емисија и Одлуката на Управниот одбор на Банката бр. 02-4250 од 23.09.2002 година за измена и дополнување на Одлуката бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализацијата на деветата емисија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот на реализација на емисијата согласно Правилникот за содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.16/01).

4. За делот од Барањето на Балканска Банка АД Скопје кој се однесува на измените на актот за издавање на хартии од вредност и јавниот повик во поглед на минималниот број на акции кои можат да се запишат и уплатат од деветата емисија на акции Комисијата за хартии од вредност ќе одлучува дополнително.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1766/8-2002      Комисија за хартии од вредност  
31 март 2003 година      Претседател,  
Скопје                      проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

684.

Врз основа на член 46, став 1, алинеја 1 од Законот за рибарството ("Службен весник на РМ" бр. 62/93) и дел I под Дојранско Езеро, од Наредбата за ловостој на одделни видови риби и други корисни животни од рибниот фонд по одделни риболовни подрачја и ревири, како и ограничување на уловот за време на ловостој ("Службен весник на РМ" бр. 3/94), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

#### НАРЕДБА ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

1. Заради заштита на рибниот фонд во Дојранското Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, односно тотална забрана на риболовот во ова езеро во времетраење од 12.04.2003 година во 12,00 часот до 11.05.2003 година во 12,00 часот.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 12.04.2003 година.

Бр. 08-3451/1                      Министер,  
11 април 2003 година      **Славко Петров**, с.р.  
Скопје

685.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на РМ" бр. 69/96, 13/99, 41/2000, 51/2000 и 45/2002) и член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА НА КРАЈБРЕЖНИОТ ПОЈАС НА СТРОГИОТ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "ЕЗЕРАНИ" НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО

Член 1

ЈВП "Водостопанство на Македонија" - "Водостопанска работна организација Водостопанство Преспанско Езеро" ЦО Ресен, се овластува да презема мерки за заштита и зачувување на крајбрежјето на Строгиот природен резерват "Езерани" на Преспанското Езеро, кои се однесуваат на спречување на несоодветното користење на природните богатства.

Член 2

Начинот и условите под кои ќе се вршат работите наведени во член 1 на ова решение, ќе се уредат со договор кој ќе го склучат министерот за животна средина и просторно планирање и ЈВП "Водостопанство на Македонија".

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1313/1  
1 април 2003 година  
Скопје

Министер,  
**Љубомир Јанев**, с.р.

686.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на РМ" бр. 69/96, 13/99, 41/2000, 51/2000 и 45/2002) и член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА, УНАПРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СПО- МЕНИКОТ НА ПРИРОДАТА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

Член 1

ЈВП "Водостопанство на Македонија" - "Водостопанска работна организација Водостопанство Преспанско Езеро" ЦО Ресен, се овластува за вршење на работи во врска со заштита, унапредување и одржување на споменикот на природата Преспанско Езеро.

Член 2

Начинот и условите под кои ќе се вршат работите наведени во член 1 на ова решение, ќе се уредат со договор кој ќе го склучат министерот за животна средина и просторно планирање и ЈВП "Водостопанство на Македонија".

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1314/1  
1 април 2003 година  
Скопје

Министер,  
**Љубомир Јанев**, с.р.

687.

Врз основа на член 51 став 5 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 21/2003), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА  
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА  
ВРЕДНОСТ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

**Член 2**

Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност со упатство за начинот на пополнување, се поднесува на образецот "ДДВ-01" кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**


Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2000).

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-7514/1  
10 април 2003 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Петар Гошев**, с.р.

ДДВ-01	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>Република Македонија Министерство за финансии Управа за јавни приходи</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Пополнува Управата за јавни приходи</p> <p>Датум: _____</p> <p>Број: _____</p> </div> </div>	
<b>Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност</b>	
<b>1 Даночен обврзник</b>	
ЕДБ/ЕМБГ на обврзникот	11
Скратен назив/Име и презиме на обврзникот	12
Адреса на вистинското седиште за контакт (може да се разликува од адресата на седиштето од судската регистрација)	13
<b>2 Општи податоци</b>	
Правна форма	21
Претежна дејност - шифра	22
- опис	23
<b>3 Податоци за сметката</b>	
Сметка кај носителот на платен промет	31
Наслов и седиште на носителот на платен промет	32
Сметка во деловна банка	33
	34
Наслов и седиште на деловната банка	35
<b>4 Податоци за регистрација за ДДВ</b>	
Датум на почеток на вршење на стопанската дејност	41
Вкупен остварен/претпоставен промет	42
Доброволна регистрација	43
<b>5 полномошник</b>	
ЕМБГ на полномошникот	51
Име и презиме на полномошникот	52
Адреса	53
<b>Потврдувам дека податоците наведени во оваа Пријава се точни и целосни.</b>	
Датум на поднесување	_____
Потпис на полномошникот	_____
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Датум на обработка _____</p> <p>Потпис на обработувачот _____</p> <p>Забелешка _____</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Пополнува Управата за јавни приходи</p> <p>Број на решение _____</p> </div> </div>	

**ОПШТИ НАПОМЕНИ**

Даночни обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички лица, правни лица и здруженија на лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна стопанска дејност (како на пр. производители, трговци, занаетлии или вршители на услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделството, сточарството, издавањето на материјални и нематеријални добра на користење и др.).

Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност задолжително ја поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, поддужници постојано живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет во изминатата календарска година го надминал износот од 1.300.000 денари како и обврзниците кои при отпочнување со вршење на стопанска дејност проценуваат дека вкупниот промет во теконата година ќе го надмине овој износ. Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни обврзници кои доброволно сакаат да се регистрираат за данокот на додадена вредност иако нивниот вкупен промет не надминува 1.300.000 денари.

Пријавата за регистрација се поднесува најдоцна до 15 јануари во теконата година. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок од осум дена од почетокот од вршењето на дејноста.

Пријавата за регистрација се доставува по пошта или лично до Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи (УЈП), според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник.

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

Пријавата пополнете ја читливо, со печатни букви или на машини за пишување.

Не впишувајте ништо во сивите полиња, кои ги пополнува УЈП.

**1 Даночен обврзник****ЕДНЕМБГ на обврзникот**

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетлии, трговци-подинци и сл.), правни лица и здруженија на лица, го впишуваат Единствениот даночен број (од даночната карта), добиен од УЈП при регистрацијата на даночните обврзници.

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), од личната карта.

**Скратен назив/Име и презиме на обврзникот**

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во својдневното работење.

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат своето име и презиме.

**Адреса на вистинското седиште за контакт**

Се наведува полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на вистинското седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и која не мора да е иста со адресата на седиштето од судската регистрација).

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат адресата на живеалиштето.

Броевите на телефонот/телефаксот се впишуваат заедно со карактеристичниот број на градот.

**НАПОМЕНА:** На оваа адреса УЈП ќе ги доставува пријавите за ДДВ, решенијата, известувањата и др. Неточноста на овој податок може да предизвика ненавремено информирање на обврзникот и други последици по неговиот работење.

**2 Општи податоци****Правна форма**

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се содржи во полето назив на даночниот обврзник).

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат "физичко лице".

**Претежна дејност (шафра и опис)**

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица ги наведуваат шифрата (според Националната класификација на дејностите) и описот на претежната дејност што ја вршат.

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот на стопанската дејност што ја вршат и зареди која се регистрираат за данокот на додадена вредност.

**3 Податоци за сметката****Сметка кај носителот на платен промет**

Во полето "31" се впишува сметката на даночните обврзници кај носителот на платен промет или сметката во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ доколку сметката на даночниот обврзник не е отворена во банка.

Доколку сметката е отворена во деловна банка, во полето "33" се наведува сметката на банката, а во полето "34" сметката на обврзникот (индивидуалната партија).

**Назив и седиште на носителот на платен промет**

Даночниот обврзник во полето "32" го впишува називот и седиштето на носителот на платен промет каде има отворено сметка или називот на Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ.

Имаателите на сметки во деловните банки во полето "35" го наведуваат називот на банката во која е отворена сметката.

**НАПОМЕНА:** Од наведената сметка обврзникот ќе ги плаќа долгуваниот данок на додадена вредност и евентуалните камети и казни, а УЈП на нив ќе го араќа ловење платениот данок.

**4 Податоци за регистрација за ДДВ****Датум на почеток на вршење на стопанската дејност**

Се впишува датумот од кога обврзникот започнал со вршење на стопанската дејност.

пр. 19.04.1999

**Вкупен остварен/претпоставен промет**

Вкупен промет претставува збир на оданочниот промет, вклучувајќи го данокот на додадена вредност кој отстаѓа на него, освен прометот ослободен од данок бидејќи право на одржување на претходниот данок, остварен во изминатата календарска година. Ако обврзникот се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз основа на проценетиот промет до крајот на календарската година.

Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичниот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

пр. Лицето "А" отворило автомобилска работилница на 7 ноември 2003 год. Тој го проценува очекуваниот вкупен промет (вклучувајќи го долгуваниот ДДВ) за ноември и декември 2003 год. на 500.000 денари. Од ова проценува просечен месечен промет од 250.000 денари, односно вкупен годинен промет од 3.000.000 денари. Лицето "А" е обврзано за регистрација и ја поднесува пријавата за регистрација најдоцна до 8 ноември 2003 година.

пр. 00200000028422544

пр. 40100-601-0013383

**Доброволна регистрација**

Обврзниците чиј вкупен промет не надминува 1.300.000 денари, и кои доброволно се регистрираат за данокот на додадена вредност, го соначуваат ова поле со 00. Обврзниците за кои регистрацијата е задолжителна не впишуваат ништо.

**5 Полноможник**

Во оваа рубрика се наведуваат Единствениот матичен број на граѓанинот, името и презимето и адресата на лицето кое од страна на даночниот обврзник е ополномоштено за потпишување на даночните пријави. Податоците се пополнуваат на начинот оброчен во рубриката "1 - Даночен обврзник". Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, и немаат полноможник, ги наведуваат своите лични податоци.

пр. 0908961455113

Коста Петровски

Јана Савдански 12/3

1000 Скопје

**Потврдувам дека податоците во оваа пријава се точни и целосни**

Во оваа рубрика се наведува датумот на поднесување на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Во означениот простор се внесува вообичаениот потпис на лицето наведено во рубриката "5 - Полноможник".

**ЗАКЛУЧНИ ЗАБЕЛЕШКИ**

За извршената регистрација УЈП издава решение за регистрација за данокот на додадена вредност.

По извршената регистрација не е потребно повторно поднесување на оваа пријава. Евентуалните промени на податоците од оваа пријава (освен од рубриката "4 - Податоци за регистрација за ДДВ"), задолжително се пријавуваат во УЈП, согласно со одредбите на Законот за утврдување и исплата на јавните приходи.

Во случај на извршената пријава за регистрација, даночниот обврзник ќе биде казнет со парична казна. Кај правните лица ќе се казнет и одговорните лица.

Податлим информациа во врска со поставката на регистрација и начинот на пополнување на пријавата можат да се добијат во УЈП.

688.

Врз основа на член 41, став 6 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 21/2003), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА  
ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА  
ВРЕДНОСТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.

Член 2

Даночната пријава на данокот на додадена вредност со упатство за начинот на пополнување, се поднесува на образецот "ДДВ-04" кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/2000).

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-7514/1  
10 април 2003 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Петар Гошев**, с.р.

ДДВ-04

Република Македонија  
Министерство за финансии  
Управа за јавни приходи

## ДАНОЧНА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Даночен број за ДДВ	
Секретен нивео и адрес на бизнисно содржите за контакт	Датум и број на пример
	Даночен период
	Рок за поднесување
	Исправка на ДДВ Пријава <input type="checkbox"/>

	Даночна основа без ДДВ	ДДВ
<b>ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ</b>		
Одвоен промет по оснота даночна ставка	1	2
Одвоен промет по годишна ставка	3	4
Промет ослободен од данок со право на одбивка на претходен данок	5	
Промет ослободен од данок без право на одбивка на претходен данок	6	
Вкупно (1+3+5+6)	7	8
Вкупен ДДВ (2+4)		8
<b>ВЛЕЗНИ ИСПОЛНУВАЊА СО ПРАВО НА ОДБИВКА</b>		
Повезан промет	9	10
Увоз	11	12
Претходни даноци за одбивање (10+12)		13
Остаток на даноци, претходни даноци и вноси за одбивање		14
<b>ДАНОЧЕН ДОЛГ / ПОДАРУВАЊЕ</b>		15
Ако сарате, влезни даноци, внесете ги пред полето 15		
<b>ИЗЈАВА</b>		
Изјавувам под волна материјална и кривична одговорност дека податоците внесени се точни и вистинити		
Свој потпис	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Датум	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Податоци за обработката:

## Упатство за пополнување на даночната пријава на ДДВ

**ОПШТИ НАПОМЕНИ**

Следните препораки и "Упатството за пополнување на даночната пријава на ДДВ-100" треба да Ви го олеснат пополнувањето на ДДВ-пријави. Овие упатства можат да дадат одговор само на одредени начелни прашања.

Пополнувајте ги читливо и целосно само белите полиња. Податоците се искажуваат во полини износи во денари.

Доколку внесувате негативни износи, истите ставете ги со предзнакот "-".

Доколку не пријавувате износи во полињата 1 до 14, истите оставете ги празни. Во тој случај исклучиво во полето 15 впишете "0".

Побарувањата на ДДВ искажани во ДДВ-пријавите, начелно се пренесуваат на идниот даночен период. Доколку сакате исплата, Ве молиме во полето пред поле 15 да ставите знак "X".

**ИСПРАВКА НА ДДВ-ПРИЈАВА**

Доколку даночниот обврзник утврди дека пријавил неточно или нецелосно промети, даноци или претходни даноци во одредена даночна пријава за соодветниот даночен период, должен е да изврши исправка на даночната пријава преку поднесување на нова исправена даночна пријава за тој даночен период. Исправката не се врши преку искажување на разликите во износите, туку преку искажување на целосните износи. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "Исправка на ДДВ пријава" со внесување на знакот "X" и да го наведете даночниот период на кој се однесува исправката.

Доколку се работи за повеќе или помалку пријавен данок во дадениот даночен период, кој е помал од 1% од пријавениот данок, но не повеќе од 2000 денари, даночниот обврзник е должен да изврши исправка на неточната или нецелосната даночна пријава во последната даночна пријава од календарската година на која се однесува грешката.

**СОДРЖИНА НА ПОЛИЊАТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

Поле 1	Износ на вкупниот оданочив промет на добра и услуги (без ДДВ) што се оданочува по општа даночна стапка
Поле 2	Износ на ДДВ кој отпаѓа на оданочивиот промет на добра и услуги по општа даночна стапка
Поле 3	Износ на вкупниот оданочив промет на добра и услуги (без ДДВ) што се оданочува по повластена даночна стапка
Поле 4	Износ на ДДВ кој отпаѓа на оданочивиот промет на добра и услуги по повластена даночна стапка
Поле 5	Износ на прометот ослободен од данок со право на одбивка на претходниот данок
Поле 6	Износ на прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок
Поле 7	Вкупен збир на полињата 1, 3, 5 и 6
Поле 8	Вкупен збир на полињата 2 и 4.
Поле 9	Износ на сите влезни промети со право на одбивка на претходниот данок, без ДДВ и без увозот (тој се искажува посебно во поле 11)
Поле 10	Износ на претходен данок за одбивка
Поле 11	Износ на извршениот увоз со право на одбивка на претходниот данок (без ДДВ)
Поле 12	Износ на платениот ДДВ при увоз кој може да се одбие како претходен данок
Поле 13	Збир на полињата 10 и 12
Поле 14	Даночни износи кои се должат според член 32 точка 4 или според член 55 став 1 и 2, претходни даноци според член 37 кои се одбиваат или плаќаат. За секој од наведените износи Ве молиме да дадете објаснување во прилог.
Поле 15	Севкупен износ на долгуван или на побаруван ДДВ (резултат од полињата (8 - 13) и 14)

**ПОТПИС**

Ве молиме не заборавајте свесно да ја потпишете оваа пријава. Потпишувањето на ДДВ пријавите може да го изврши и лице ополномоштено од Вас.



689.

Врз основа на член 36 став 2, член 37 став 6, член 43 став 9 и член 52 став 6 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 21/2003), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ**

## Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/99, 17/2000, 28/2000 и 66/2000), во член 6 став (2), член 8 став (2) и член 10 ставови (2) и (4) зборот "пресметковниот" се заменува со зборот "даночниот".

## Член 2

Во член 7 став (1) зборовите: "пресметковен или" се бришат.

Во став (6) зборот "пресметковните" се заменува со зборот "даночните".

## Член 3

Во член 15 став (4) зборовите: "пресметковен и" се бришат.

## Член 4

По член 17 се додава нов член 17-а кој гласи:

## "Член 17-а

Даночниот обврзник во евиденциските обврски, според член 52 став (3) од Законот, на крајот од календарската година ги утврдува и евидентира соодветните годишни износи."

## Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-7514/1  
10 април 2003 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Петар Гошев**, с.р.

690.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата III седница, одржана на 16.04.2003 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А  
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ**

1. Одлуката за методологијата за пресметување на обврската за задолжителна резерва на банки ("Службен весник на РМ" бр. 103/2001), престанува да важи на 30.04.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/III-1/2003  
16 април 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
**Љубе Трпески**, с.р.

691.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28, 56 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 26 март 2003 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Се одбива барањето на Благоја Макариовски, Соња Талевска, Игор Каревски, Биљана Гаревска, Горданчо Мирчевски и Бошко Костовски, членови на Советот на Општина Демир Хисар за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот, што се однесуваат на јавното изразување на мислата, повредени со 22 решенија за именување на претседатели и членови на работните тела на Советот на Општина Демир Хисар и на претставници во органите и телата на јавни претпријатија и установи од локално значење, донесени од Советот на Општина Демир Хисар на 3 декември 2002 година.

2. Се отфрла барањето за заштита на слободите и правата што се однесуваат на избирачкото право, повредени со решенијата означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Членовите на Советот на Општина Демир Хисар наведени во точката 1 од оваа одлука, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа барање за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот, што се однесуваат на избирачкото право и јавното изразување на мислата, повредени со решенијата означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што во составите на работните тела на Советот, како и во другите органи и тела во кои свои претставници именува Советот, не била применета пропорционалната застапеност на политичките партии, на советниците на Советот избрани на листата на ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-ВМРО и Социјалистичката партија, им се ускратувало избирачкото право и јавното изразување на мислата.

4. Судот на седницата утврди дека оспорените решенија се донесени од Советот на Општина Демир Хисар, на 3 декември 2002 година, а се евидентирани под бр. 07-178/4 до 25, и со истите се именуваат претседатели и членови на работните тела на Советот, како и претставници на Општината во органите и телата на одделни комунални и други организации од локално значење.

5. Според член 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Според член 28 алинеја 1 и 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да одлучува за барањето, односно ако постојат други процесни пречки за одлучување по иницијативата.

Тргувајќи од содржината на наведените одредби, а имајќи предвид дека подносителите на барањето на обопштен начин се повикуваат на заштита на слободите и правата, барајќи заштита на нивното избирачко право, кое не е во надлежност на Уставниот суд, како и од барањето за заштита на јавното изразување на мислата, што според мислењето на Судот, со ништо не е ускратено, односно преку пропорционалната застапеност или отсутството на примената на таквиот принцип при конституирањето и именувањето на работните тела на органите на локалната самоуправа, не се однесува на принципот на јавното изразување на мислата, поради што Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 36<sup>б</sup>/2003  
26 март 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Џунов**, с.р.

## 692.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 2 април 2003 година, донесе

### О Д Л У К А

1. Се укинува член 151 од Колективниот договор за уредување, односно доуредување на правата, обврските и одговорностите од работен однос во Министерството за одбрана бр. 01-92/1 склучен на 15 април 2002 година, а објавен во (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/02).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со решение У. бр. 11/2002 од 12 февруари 2003 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 151 од колективниот договор означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше поставено прашањето за неговата согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека членот 151 во целина гласи: “Заради остварување на правата од работен однос работникот има право да поднесе барање односно приговор до министерот доколку за тоа решавал овластен работник од министерот (оспорен дел), а до комисијата од член 51 на овој колективен договор доколку за истото решавал министерот“.

5. Со оглед дека членот 151 во делот “до министерот доколку за тоа решавал овластен работник од министерот“ во иницијативата се оспорува од аспект на член 15 од Уставот и член 135 став 2 од Законот за работните односи, Судот ја имаше предвид содржината и смислата на наведените уставни и законски одредби.

Според член 15 од Уставот се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Од наведената уставна одредба произлегува дека граѓаните имаат право на жалба против поединечните правни акти донесени, меѓу другите, и од органите на државната управа, а смислата на оваа уставна одредба е да обезбеди двостепеност во одлучувањето под што се подразбира по жалбата поднесена по поединечните акти на наведените органи да одлучува друг орган кој не учествувал во првостепената постапка.

Според ставот 1 на член 135 од Законот за работните односи, работникот има право да поднесува барање за остварување на своите права од работен однос, како и право на приговор против одлука донесена во врска со неговите права, обврски и одговорности.

Според ставот 2 на наведениот член од Законот, барањето, односно приговорот работникот го поднесува до органот утврден со колективен договор во рок од 15

дена од денот на врачувањето на одлуката со која е повредено неговото право, односно од денот за кога дознал за повредата на правото.

Од наведените законски одредби произлегува дека правото на приговор, како правно средства за заштита на правата на работниците е утврдено во самиот закон, а додека органот кој ќе одлучува по приговорот според Законот е предмет на уредување со колективен договор, при што Законот не прецизира со кој вид колективен договор треба да се уреди ова прашање.

Во наведената смисла, соодветни решенија содржат и Општиот и гранскиот колективен договор. Така, според член 82 од Општиот колективен договор за јавни служби, работникот има право да поднесе приговор до органот утврден со колективен договор на ниво на гранка, односно на ниво на работодавец, а според член 115 од гранскиот колективен договор кој се однесува за државните органи, работникот има право да поднесе приговор до органот утврден со колективен договор на ниво на работодавец.

Од наведените одредби на двата колективни договори произлегува дека право е на работодавецот со колективниот договор да утврди кој орган ќе одлучува по приговорот на работникот, така што гледано од овој аспект оспорениот дел на членот 151 од Колективниот договор не е во несогласност со членот 135 од Законот за работните односи.

Меѓутоа, имајќи предвид дека приговорот на работниците во органите на државната управа има карактер и значење на жалба предвидена во членот 15 од Уставот, Судот утврди дека во конкретниот случај, со оспорениот дел на членот 151 од Колективниот договор, а со оглед на организацијата на органите на државната управа, не се обезбедува начелото на двостепеност во одлучувањето по приговорот, поради што Судот оцени дека во овој дел членот 151 од Колективниот договор не е во согласност со член 15 од Уставот.

Освен тоа, со оглед дека овој колективен договор е склучен во време на важење на Законот за државните службеници, а во овој закон, меѓу другото, како второстепен орган кој одлучува по жалба, односно приговор е утврдена Агенцијата за државните службеници, Судот утврди дека потписниците на овој договор при утврдувањето на решението во членот 151 не ги имале предвид соодветните одредби од Законот за државните службеници бидејќи овој член, според неговата формулација генерално се однесува за сите вработени во Министерството за одбрана, независно дали некои од нив имаат или не статус на државен службеник. Имено, со оглед дека во овој член не е направена ваква дистинкција меѓу вработените во Министерството за одбрана, од формулацијата произлегува дека заштитата во остварувањето на своите права работниците во Министерството ја остваруваат пред органите утврдени во член 151, иако според Законот за државните службеници не е така.

Од тие причини, Судот по сопствена иницијатива оцени дека во целина член 151 од Колективниот договор, а не само за оспорениот дел, не е во согласност со Уставот и со закон.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 111/2003  
2 април 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Џунов**, с.р.

**693.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 2 април 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. Се укинуваат членот 52 став 1 точка б) и членот 77 став 9 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. По иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр. 163/2002 од 22 јануари 2003 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со член 52 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002), предвидено е одредено ограничувања за директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата на начин да не смеат да прифатат било каква изборна политичка функција или да се кандидираат за таква функција.

Според содржината на оспорениот став 9 од членот 77 од Законот, во случај на бришење од регистарот на агенти согласно со ставот (8) на овој член Агенцијата нема да му дозволи повторно запишување на тоа лице во рок до пет години од датумот на бришењето.

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 5 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се: владеењето на правото, политичкиот плурализам и слободните и непосредни демократски избори.

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно член 20 став 1 и 2 од Уставот, на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања. Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.

Членот 22 од Уставот го регулира избирачкото право. Во оваа одредба е определено дека, секој граѓанин со наполнети 18 години живот стекнува избирачко право. Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање. Избирачко право немаат лицата на кои им е одземена деловната способност.

Во членот 23 од Уставот е определено дека секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции.

Во член 1 став 3 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002), е определено дека: со овој закон се основа Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенција).

Според содржината на член 46 став 2 од Законот, Агенцијата има својство на правно лице, а според содржината на ставот 6 Агенцијата за својата работа одго-

вара пред Владата на Република Македонија. Во членот 47 од Законот се определени надлежностите на Агенцијата.

Според член 51 став 1 од Законот, со Агенцијата раководи директор, а директорот на Агенцијата има заменик на директор. Во ставот 2 од оваа одредба е определено дека директорот на Агенцијата и заменикот на директорот, на предлог на министерот за труд и социјална политика, го именува и го разрешува Владата на Република Македонија.

Во оспорениот член 52 став 1 точка б) е определена забрана за директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата да прифатат било каква изборна политичка функција или да се кандидираат за таква функција.

Од анализата на изложените уставни одредби, произлегува дека Уставот, избирачкото право го условува единствено со полнолетноста на граѓаните и нивната деловна способност. Од друга страна Уставот во повеќе одредби утврдил неспојливост на поедини функции тргнувајќи од претпоставката дека има функции чие вршење е неспојливо со други функции, како што се: член 63 став 5 по однос на функцијата - пратеник, член 67 став 3 по однос на функцијата - Претседател на Собрание, член 83 став 1 по однос на функцијата - Претседател на Републиката, член 89 став 4 по однос на функцијата - Претседател на Владата и министер, член 100 став 3 по однос на функцијата - судија, член 104 став 5 по однос на функцијата - член на Републичкиот судски совет, член 107 став 3 по однос на функцијата - јавен обвинител и член 111 став 1 по однос на функцијата - судија на Уставниот суд.

Во зависност од конкретната функција, Уставот определува неспојливост на таа функција со други јавни функции или професии, други политички функции или пак со забрана за членување во политичките партии, со цел непристрасно, објективно и совесно вршење на доверените функции, без оптовареност со припадноста кон одредена политичка партија. По однос на останатите функции Уставот оставил со закон да се уреди прашањето на неспојливоста на функцијата.

Понатаму, Уставот гарантира слобода на здружувањето помеѓу другото и заради остварување и заштита на политичките права и уверувања, гаранција за достапност во вршењето на јавните функции на сите граѓани.

6. По оценка на Судот, формулацијата „не смеат да прифатат било каква изборна политичка функција или да се кандидираат за таква функција“ во оспорениот член 52 став 1 точка б) од Законот, не е поставена како неспојливост на функцијата директор на Агенцијата, функцијата заменик на директорот, или со положбата вработен во Агенцијата со други изборни политички функции, односно со членството во одредена политичка партија. Употребената формулација според мислење на Судот претставува забрана за остварување на пасивното избирачко право, од кои причини Судот оцени дека оваа одредба од Законот е во несогласност со членот 22 од Уставот.

Имено, со вака поставена законска формулација лицата кои претендираат или се именувани на функцијата директор на Агенцијата и негов заменик, како и сите вработени не можат слободно да ја изразуваат својата политичка припадност и се додека ја обавуваат таа функција не би можеле да бидат предложени како кандидати и да прифатат кандидатура за било каква изборна политичка функција.

7. По оценка на Судот определбата на законодавецот од оспорениот член 77 став 9 од Законот да не се дозволи повторно запишување на агентот во регистарот во рок од пет години во никој случај не може да добие третман на правна последица од осудата, а од причината што до бришење од регистарот на агенти, не доаѓа како резултат на изречена правна последица на осудата во судска пресуда, што според смислата на член 13 и 14 од Уставот е единствен акт во кој може да биде содржана правна последица на осудата.

Меѓутоа, забраната за повторно запишување во регистарот е еден вид санкција преку која поранешниот агент за определениот период се оневозможува да работи во маркетингот и да склучува договори за пензиско осигурување, а дадениот рок со формулацијата „до 5 години“, по оценка на Судот би можел да создаде преголеми овластувања за Агенцијата, што не е на линија на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок, определена во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Имено, вака определениот временски период, по оценка на Судот не е прецизен затоа што отсутствуваат дополнителни елементи од кои би зависело времетраењето на забраната за повторен упис, како што би била тежината на непочитувањето на одредбите од Законот. Ваквото законско решение остава простор за нееднаков третман на лицата за кои се исполнети условите за бришење од регистарот, бидејќи со ваквата формулација е можна ситуација, забраната за повторен упис за неког да трае еден ден, а за друг пак да трае и 5 години. Оттука, Судот оцени дека оспорениот став 9 од членот 77 од Законот е во несогласност и со членот 9 од Уставот и гарантираната еднаквост на граѓаните.

8. Од изнесените причини Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр.163/2002  
2 април 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

#### 694.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 8 април 2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

1. Се укинува член 93 став 2 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со решение У. бр. 161/2002 од 12 февруари 2003 година поведе постапка за оценување уставноста на член 93 став 2 од Законот за основното образование, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 15 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека членот 93 од Законот е поместен во дел VII „Нострификација и еквиваленција на свидетелствата стекнати во странство“.

Во членот 87 од Законот е утврдено дека нострификацијата односно еквиваленцијата на свидетелството стекнато во странство ја врши министерството.

Во член 93 став 1 од Законот е предвидено дека решение за нострификација и решение за признавање на еквиваленцијата на свидетелството во странство донесува Комисијата што ја образува министерството составено од истакнати стручни лица.

Во оспорениот став 2 на членот 93 е предвидено дека против решението за одбивање на нострификацијата, односно еквиваленцијата, може да се изјави жалба до министерот.

Од наведените законски одредби произлегува дека нострификацијата и еквиваленцијата на свидетелствата стекнати во странство спаѓа во доменот на работата на Министерството за образование со кој раководи министерот; дека Решение за признавање на нострификација и Решение за еквиваленција донесува Комисијата што ја образува министерството од истакнати стручни лица и дека по жалбата против решението на Комисијата за одбивање на нострификација односно еквиваленција, одлучува министерот.

5. Според член 15 од Уставот се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Од изнесената одредба произлегува дека Уставот го гарантира правото на жалба против поединечните акти со што го обезбедува начелото на двостепеност во одлучувањето.

Имајќи го предвид наведеното, Судот смета дека со оспорената одредба од Законот не се обезбедува начелото на двостепеност во одлучувањето по жалба во смисла на член 15 од Уставот, бидејќи Комисијата за нострификација и еквиваленција на свидетелствата стекнати во странство нема статус на државен орган на управата со оглед на начинот на кој таа е формирана од што произлегува дека фактички во прв и во втор степен одлучува еден ист орган.

Според тоа, Судот оцени дека законската одредба не е во духот на уставната интенција и гаранција на начелото на двостепеност во одлучувањето односно во втор степен да одлучува друг орган кој не учествувал во донесувањето на првостепеното решение, поради што таа не е во согласност со член 15 од Уставот.

6. Со оглед на наведеното, се одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 161/2002  
8 април 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

#### ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

#### 11.

Врз основа на член 13 од Статутот на АД „Електро-стопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје, Управниот одбор, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

#### ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

##### Член 1

Тарифните ставови за испорака на електрична енергија УО бр. 02-436/13/1 од 28.01.2000 година во членот 2 во графата „Домаќинства“ во колоната „Еднотарифно“ цифрите: „2,0193“ се менуваат и гласат: „1.7972“.

Во колоната „Двотарифно“ Висока тарифа, цифрите: „2,5230“ се менуваат и гласат: „2,2455“.

Во колоната „Двотарифно“ Ниска тарифа, цифрите „1.2570“ се менуваат и гласат: „1,1187“.

##### Член 2

Тарифните ставови да се достават до Владата на Република Македонија за добивање на согласност.

## Член 3

По добивање на согласност од Владата на Република Македонија, овие тарифни ставови влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применуваат од 01.04.2003 година.

УО бр.02-2612/4/1  
31 март 2003 година  
Скопје

Претседател,  
д-р **Татјана Колемишевска**  
**Гугуловска**, с.р.

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд И.бр.496/97 од 29.01.1997 година, на хипотекарниот должник Митевска Мирјана од Скопје, сега со непознато место на живеење и престојување, и назначи привремен застапник и тоа Ефтимова Ивана, адвокат од Скопје, со седиште во ДТЦ „Мавровка“, мезанин, локал бр. 17.

Привремениот застапник во оваа извршна постапка ги има сите права и должности на законски застапник кој ќе ги врши се додека хипотекарниот должник Митевска Мирјана или некој нејзин полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, И. бр. 496/97.  
(9768)

Пред овој суд, е покрената процесна постапка за бришење на упис, по тужба на тужителите Друштво за трговија на големо и мало „ПИЖЕ ТОНИ“ од с.Чучер - Глуво и други, против тужената Керим Медије, со непозната адреса на живеење.

Судот на тужената и постави привремен застапник, адвокатот Радмила Васиљевска Шишковска од Скопје, која ќе ја застапува тужената во постапката се додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека на тужената и е назначен старател.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр.1224/02.  
(9796)

**ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка за расправање на оставината на покојната Воци Ремзије, бивша од Скопје, која починала на 14.01.1997 година во Скопје. Законски наследник на покојната е нејзината ќерка Кимет Фета, со непозната адреса на живеење.

Се повикува Кимет Фета, во рок од една година од објавувањето на огласот да се јави во судот.

Во спротивно, во предметната расправа ќе ја застапува посебниот старател Лилјана Багеска, адвокат од Скопје, до нејзиното појавување, односно окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, O. бр. 277/97.  
(9762)

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен парничен суд и тоа судијата Лидија Тасева, како претседател на совет, постапувајќи по правната работа за развод на брак, на тужителот Стојановски Боривоје од Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 83-2/9, застапуван од адвокатот Жарко Митиќ од Скопје, против тужената Виолета Стојановска од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Со решение на овој суд П.бр.2373/2002 година од 07.11.2002 година, за привремен застапник на тужената Виолета Стојановска од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, и е поставен адвокатот Багеска Љиљана од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 46/2-9.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Овој оглас да се објави во „Службен весник на РМ“ и преку огласната табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 2373/2002.  
(9674)

**ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО**

Пред овој суд, се води спор по основ надомест на штета, по тужба на тужителот Горан Џамбаски од с.Смојмирово - Берово, против тужените Филип Радински и Ефтим Радински, сега со непозната адреса во Франција.

Се повикуваат тужените Филип Радински и Ефтим Радински од Берово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот или да назначат свој полномошник.

Доколку по истекот на тој рок не се јават или не одредат свој полномошник, на истите ќе им биде поставен привремен застапник од редот на стручните соработници на овој суд кој ќе ја застапува нивните интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П.бр.40/03. (9740)

**ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Ибраим Јусуфи од с. М. Турчане, застапуван од адвокатот Рихан Исмаили од Гостивар, против тужената Нусрета Алибашиќ, со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужената Нусрета Алибашиќ е со непозната адреса во странство, со решение на овој суд П. бр. 357/03, и е поставен за привремен застапник Елези Ферат, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се додека истата не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека и поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 357/2003.  
(9851)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Узеири, родена Ферати Нехадије од с.Ломница, застапувана од полномошникот Агим Мислими од Гостивар, против тужениот Узеири Исмет од с.Ломница - гостиварско, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужениот Узеири Исмет е со непозната адреса во странство, со решение на овој суд П. бр. 281/03 од 09.04.2003 година, му е поставен привремен застапник и тоа Елези Таип, адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот се додека истиот не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 281/03.  
(9852)

**ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО**

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична постапка, за зголемување на издршка по тужба на малолетниот Лиридон Адеми, застапуван од законски застапник Блерим Адеми од Куманово, ул. „Др. Рибар“ бр. 50, против тужената Имиране Лимани-Ваџид Мустафа од с. Сопот, сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија.

Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, судот и поставува привремен застапник и тоа Иван Поповски, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 355/03.  
(9484)

**ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ**

Пред Основниот суд во Радовиш, се води постапка за утврдување право на сопственост, по предметот П. бр. 129/03, на тужителот Ефнушев Борче од Радовиш, против тужениот Ибраимов Сулејман, иселен во Република Турција, со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса и нема свој полномошник, се повикува да се јави во Основниот суд во Радовиш, во рок од 15 дена, сметано од објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен за привремен застапник Лимонка Долдурова, соработник при овој суд, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 129/03.

(9485)

**ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за докажување на смрт на лицето Селмани Џевдет, бивш од с.Гермо, а на предлог на предлагачот Селмани Љазим од с.Гермо.

Се повикува лицето Селмани Џевдет, од татко Адиљ, мајка Љазиме, роден во с.Гермо, да се јави во Основниот суд во Тетово или пак секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Во спротивно, судот на лицето Селмани Џевдет ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.247/2003. (9739)

Пред Основниот суд во Тетово, е заведен спор со основно исполнење на договор, по тужба на тужителот Исмаили Џабир од с.Челопек, против тужениот Хајдари Абазов Хајдар од с.Челопек, сега со непозната адреса во Р.Турција.

Се повикува тужениот Хајдари Абазов Хајдар од с.Челопек, сега со место на живеење со непозната адреса во Р.Турција, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави своја точна адреса или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во текот на оваа постапка.

Во спротивно, судот со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Тетово, врз основа на нивно донесено решение, ќе му постави времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.308/03. (9741)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка, за сопственост по тужба на тужителот Златески Петар од Тетово, ул. "Кочанска" бр. 9, против тужениот Јанковиќ Алексин Тодор од Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Јанковиќ Алексин Тодор, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му постави времен старател, кој ќе ги штити неговите права и интереси, до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 209/2003.

(9486)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за исполнување на договор за купопродажба на недвижен имот, по тужба на тужителот Решат Абдии од с.Цепчиште, против тужениот Зекири Шукри од с.Цепчиште, а сега со непозната адреса во Косово.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка, до окончувањето на истата.

Во спротивно, по протекот на 30 дена, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 355/2003.

(9487)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за сопственост по основ на одржувачка, по тужба на тужителите Исаки Јашар и Исаки Миреме, и двајцата од с.Цепчиште, против тужениот Муслии Алит Бадема, родена Шабани од с.Цепчиште, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 395/2003.

(9488)

Пред Основниот суд Тетово, се води постапка за исполнење на договор за купопродажба, по тужба на тужителот Шакири Хакишакир од с.Одри, против тужениот Јакупи Абдилбаки од с.Одри, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави на судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до окончувањето на истата.

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 365/2003.

(9489)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1601/2002 од 26.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 01004030-4-12-000, ја запиша во трговскиот регистар измената и дополнувањето на статутот на Акционерското друштво за урбанизам и архитектура "План" - Охрид, Охрид, ул. "Димитар Влахов" бр. 14.

Одлука за изменување и дополнување на статутот број 01-142 од 18.11.2002 година.

Од Основниот суд во Битола.

(7657)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 12/2003 од 17.01.2003 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги ФИМАК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Мирче Ацев" бр. 44.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна тр-

говија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Мартин Ачески-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра или 155.000,00 ден., согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 12/2003. (2157)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 11/2003 од 20.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015505, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, услуги и трговија БЕСТ БАЈ увоз-извоз ДОО Прилеп, Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 3/6.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Марјан Нестороски-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра или 155.000,00 ден. согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител, од кои содружникот Марјан Нестороски вложува средства во износ од 1.250 евра или 77.500,00 ден. и содружникот Васко Јанески вложува средства во износ од 1.250 евра или 77.500,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 11/2003. (2159)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 35/03, од 24.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 2.110.00, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Земјоделска задруга "СЛОГА" с. Софилари - Ц.О. - Штип, ул. "Иво Лола Рибар" бб.

Се брише вд директор Санде Цамбазовски, а се запишува вд директор Георги Димов.

Пречистен текст: Георги Димов вд директор со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 35/03. (8702)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 23/03, од 12.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-102-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието во општествена сопственост кино "Балкан" ц.о. Струмица, ул. "Боро Цони" бр. 9.

Љупчо Танушев досегашен директор, се разрешува и брише, а се запишува односно именува нов директор и тоа лицето Илчо Палифровски.

Пречистен текст: Илчо Палифровски, нов директор на кино "Балкан", Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 23/03. (8703)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 53/2003, од 14.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-129-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Основно училиште Ванчо Китанов Пехчево, ул. "Борис Кидрич" бр. 26.

Се врши промена на вршителот на должност директор во Основното училиште Ванчо Китанов - Пехчево. Се разрешува Хрисанта Цековска од Пехчево, вршител на должност директор со неограничени овластувања. Се именува Јордан Тренчовски - вршител на должноста директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Јордан Тренчовски - вршител на должноста директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 53/2003. (8704)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 48/03, од 10.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-4-22-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основното училиште "Гоце Делчев" П.О. Свети Николе, ул. "Цветан Димов" бб.

Се брише Љупче Нанев - досегашен директор. Се запишува Драгица Арсовска - вршител на должноста директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 48/03. (8705)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 49/03, од 11.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-426-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Државното средно училиште "Наум Наумовски - Борче" ул. "Гоце Делчев" бр. 10, Пробиштип П.О.

Досегашниот директор Стамен Јовановски се разрешува и брише од судскиот регистар за неограничени овластувања.

Се запишува Николов Славчо - вд директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Николов Славчо - вд директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 49/03. (8706)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 45/03, од 10.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-679-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Посебното основно училиште за ученици со пречки во психичкиот развој "Свети Климент Охридски" Ново село п.о.

Досегашниот директор Лиљана Зекирова. За вд директор на Посебното основно училиште со пречки во психичкиот развој се запишува Трајко Гогов со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 45/03. (8707)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 47/03, од 10.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-729-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Р.О. за културни дејности и самодejности Дом на култура "Јане Сандански" ц.о. с. Ново Село - Струмица.

Се брише: Марков Костадин - вршител на должноста директор.

За нов вршител на должноста директор се запишува Светлана Мазгалоска Вучетиќ - со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 47/03.  
(8708)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 50/2003, од 14.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-278-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Дом на културата БЕЛИ МУГРИ Кочани, ул. "Кеј на Револуцијата" бб.

Се врши промена на директор и тоа се брише Стојков Милан - директор со неограничени овластувања. Се запишува Пенев Благој - в.д. директор со неограничени овластувања.

Пречистениот текст гласи: Пенев Благој - в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 50/2003.  
(8709)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 44/03, од 13.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-35-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Дом на културата "Крсте Мисирков" - Св. Николе, ул. "Плоштад Илинден" бр. 32, Св. Николе.

Се брише Валентина Алексова на должност в.д. директор. Се запишува Методи Манев на должност в.д. директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Методи Манев - вршител на должност директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 44/03.  
(8710)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 54/2003, од 17.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на ДРЖАВНО ЕЛЕКТРОМАШИНСКО УЧИЛИШТЕ "КОЛЕ НЕХТЕНИН" - ШТИП Н.О. ул. "Гоце Делчев" бр. 101, Штип.

Се запишува Миланов Јане за вршител на должноста директор со неограничени овластувања. Се брише Герасимовски Добре - директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Миланов Јане за вршител на должноста директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 54/2003.  
(8711)

### **ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ**

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението Зг. бр. 4/03 од 04.03.2002 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението за човекови права на жените "БЕСА" 2003, со седиште во Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 17-2/4.

Се запишува Здружението на човекови права на жените "БЕСА" 2003, со седиште во Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 17-2/4, со скратен назив ЗЧПЖ "Беса" 2003 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 262.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон промоција и реализирање на човековите права на жените, иницирање и лобирање за постигнување на полова рамноправност, еманципација и едукација за осомостојување на жената, заштита и јакнење на улогата на жената и нејзино активно вклучување во градење на отворено демократско општество, ангажирање за промоција и реализирање на човековите права на жените, без разлика на нивната национална и верска припадност, со посебен акцент на жените албанки, како и активно учество на жените во демократските процеси на општеството.

Здружението за човекови права на жените "БЕСА", има седиште во Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 17-2/4.

Здружението за човекови права на жените "БЕСА" со седиште во Куманово стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 04.03.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 4/03. (9639)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението ЗГ. бр. 53/02 од 04.03.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани Еколошко друштво "Бљини" од Куманово, ул. "11 Октомври" бб.

Се запишува Здружението на граѓани Еколошко друштво "Бљини" од Куманово, ул. "11 Октомври" бб во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 263.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон организирање на активности за развој и чување на здрава животна средина, преземање на иницијативи и активности за унапредување на заштита на рибниот фонд на подрачје и пошироко, чистење и одржување слободни зелени површини и обезбедување и одржување услови за живот на растителниот и животинскиот свет и мир во околина.

Здружението на граѓани Еколошко друштво "Бљини" од Куманово има седиште во Куманово на ул. "11 Октомври" бб.

Здружението на граѓани Еколошко друштво "Бљини" од Куманово со седиште во Куманово, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на ден 04.03.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 53/02.  
(9640)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението ЗГ. бр. 36/02 од 13.01.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани Центар на Ромска заедница "АНГЛИПЕ" од Куманово ул. "Анѓа Ранковиќ" бр. 19.

Се запишува Здружението на граѓани Центар на Ромска заедница "АНГЛИПЕ" од Куманово, ул. "Анѓа Ранковиќ" бр. 19, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 260.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон залагање за постигнување на вистинска културна, едукативна, економска, образовно-воспитна еманципација на ромите во Македонија преку иницирање на средби, симпозиуми и конгреси со цел отстранување на дискриминацијата на ромите во општеството, ќе учествува во изработка на проекти за вработување невработени, социјално загрозени лица, ретардирани и стари лица за нивно привремено згрижување и ситуирање, ќе се ангажира за застапеност на ромите во сите сфери на економско-политичкиот живот и ќе влијае врз младите со разни предавања и советувања за штетноста на дрогата, алкохолот, никотинот, малолетничката деликвенција и проституцијата и ќе учествува во организирање и реализирање на свои еколошки акции, а се со цел за постигнување на здрава и чиста еколошка средина.



Здружението на граѓани Центар на Ромска заедница "АНГЛИПЕ" од Куманово има седиште во Куманово на ул. "Анѓа Ранковиќ" бр. 19.

Здружението на граѓани Центар на Ромска заедница "АНГЛИПЕ" од Куманово со седиште во Куманово стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 13.01.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 36/02.

(9641)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение ЗГ. бр. 3/03 од 05.03.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани Машки младински фудбалски клуб "ШАМПИОНИ" од Куманово ул. "Октомвриска Революција" бр. 15а-4/1.

Се запишува Здружението на граѓани Машки младински фудбалски клуб "ШАМПИОНИ" од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 15а-4/1, со скратен назив ФК "ШАМПИОНИ", во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 265.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон воспоставување најширока соработка и заемни односи со други здруженија и клубови, а со основна цел за популаризација на фудбалот, развивање на сите категории во фудбалското натпреварување во организација на ФСМ ОФС - Куманово во машко натпреварување, преземање на активности заради развој и унапредување на фудбалски спорт, посебно во училиштата, средношколската и студентската младина и унапредување и развивање на спортскиот дух - задоволување на потребите на граѓаните во согласност со материјалните можности.

Здружението на граѓани Машки младински фудбалски клуб "ШАМПИОНИ" од Куманово има седиште во Куманово на ул. "Октомвриска Революција" бр. 15а-4/1.

Здружението на граѓани Машки младински фудбалски клуб "ШАМПИОНИ" од Куманово со седиште во Куманово стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на ден 05.03.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 3/03.

(9642)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 29/2003 од 07.04.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението за одржлив развој "АЛПИНА" 2003 - Прилеп, со скратен назив ЗОР "АЛПИНА" 2003 - Прилеп.

Основни цели и задачи на Здружението за одржлив развој "АЛПИНА" 2003 - Прилеп се: заштита на човековите права, правата на детето, жените, разни етнички групи, малцинства; организирање на фестивали и изложби, уметнички колонии, симпозиуми, семинари, советодавни и информативни активности; негување на пријателството и развивање на чувството на заедничко живеење и соработка помеѓу народите и народностите преку размена на искуства; заштита на водени, почвени, шумски и рударски ресурси; заштита на природните реткости и едукација и запознавање на јавноста за состојбите од оваа област; заштита на етнолошки, етнографски и културни знаменитости и споменици како цркви, манастири, цамии, раритети кои се создадени на овие простори, уметнички слики, фрески, икони, стари книги, народни носии и ракотворби, монети, садови и украси трофеи, стари орудија и сл.; заштита на археолошки локалитети и нивна правилна експлоатација; хуманитарно, социо-економски и здравствени активности; дистрибуција на лекови и санитарски помагала до граѓаните, болниците и специјализирани здруженија на граѓани за таа област, реновирање на амбуланти и болници, праќање на болни преку донаторска помош на

лекување во странство и нивно упатување; згрижување на стари и изнемоштени лица; едукација на населението, советувања од областа на екологијата, научни методи за заштита на земјиште од пестициди, процистување на отпадни води и градење на филтерни станици; едукација на младите и борба против наркоманијата, проституцијата, сидата, никотизмот и заштита и згрижување на тие лица; развивање на соработка со другите здруженија на граѓани, афирмација и унапредување на општествениот развој почнувајќи од локалната самоуправа, стопанството, менаџерските лица и тимови, стопанските субјекти, државни установи, училишта, банки, здруженија и фондации, амбасади и други.

Седиштето на здружението е на ул. "Самоилова" бр. 10 - Прилеп, а неговата дејност е на подрачјето на Општина Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Миткоски Љубен од Прилеп, со стан на ул. "Самоилова" бр. 10 - Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 29/2003.

(9680)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 30/2003 од 09.04.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани "Граѓанска Акција" - Прилеп.

Основни цели и задачи на Здружението "Граѓанска Акција" - Прилеп се: развивање и остварување на граѓанските права и слободи на граѓаните во Република Македонија; поттикнување на слободната мислечка сила, пред се кај младиот човек, во сите области; поттикнување на прашања од пошироко општествено значење, сврзани со меѓуетничките односи и толеранција; дејствување директно и индиректно врз намалувањето и остварувањето на сите социопатолошки појави и девијации, како што се: алкохолизмот, наркоманијата, проституцијата, малолетничката деликвенција и криминалот од секаков вид, пред се кај младиот човек; соработување со организации, институции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, образовен и спортски карактер; негување на традициите и културното наследство на Република Македонија.

Седиштето на здружението е во Општина Прилеп, на адреса Точила 1 А-2/21 - Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Крстески Гоце од Прилеп, на адреса Точила 1 А-2/21.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 30/2003.

(9681)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението Рег. зг. бр. 100/01 од 25.12.2001 година, го одобри уписот во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Аикидо клуб "ТЕНШИИКАН", со седиште во Скопје на ул. "К.Металец" бр. 2 В/Б.

Целите и задачите на клубот се: обезбедување развојот и напредок на аикидо вештината преку форми на спортување и рекреација; континуирано дејствување на развој и напредување на аикидо во општината; активно ангажирање на ширење на аикидо на подрачјето на општината и негово усовршување по пат на разновидни облици на масовна образовно воспитна дејност; развивање на меѓусебна соработка помеѓу клубовите во Републиката и пошироко.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Аикидо клубот "ТЕНШИИКАН" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 100/01.

(9696)

Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 2/03 од 08.04.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани го запиша основањето на Здружението за просвета и култура "Коцатурк" с.Коцацки - Ц.Жупа.

Целта на основањето на здружението е: поттикнување и покренување на иницијативи за развој на културниот, образовниот и уметничкиот живот на турско-то население; поттикнување на манифестации и различни средби на културно-уметнички здруженија, натпревари, ликовни изложби; советување и разни стручни средби од областа на просветниот и културниот живот; обезбедување на услови за целосно репрезентирање на културно-уметничката дејност на територијата на општината, во земјата и надвор од неа и остварување на соработка со сродни здруженија во земјата и надвор од неа.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 2/03.

(9742)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението ЗГ. бр. 5/03 од 25.03.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани Скијачки клуб Куманово 2003 од Куманово, со седиште на ул. "Октомвриска Революција" бр. 1-1/11.

Се запишува Здружението на граѓани Скијачки клуб Куманово 2003 од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 1-1/11, скратен назив СК Куманово 2003, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.268.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон развивање, организирање, поттикнување, пропагирање, збогатување, негување, популаризирање, унапредување и реализирање на најразновидни форми, содржини и методи на работа во алпските и скијачките спортови кај граѓани од сите возрасти.

Здружението на граѓани Скијачки клуб Куманово 2003 од Куманово има седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 1-1/11.

Здружението на граѓани Скијачки клуб Куманово 2003 од Куманово, со седиште во Куманово, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 25.03.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 5/03.

(9743)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението ЗГ. бр. 52/02 од 04.03.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани "ЈУСТИЦИЈА" од Куманово, ул. "Руѓер Бошковиќ" бр. 8.

Се запишува Здружението на граѓани "ЈУСТИЦИЈА" од Куманово, ул. "Руѓер Бошковиќ" бр.8, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 264.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон заштита на човековите права и слободи; јакнење на граѓанската иницијатива; унапредување на правата на граѓанинот и реализација на правна заштита врз основа на уставот и законите; промовирање на човековите права со посебен осврт на правата на жените и малолетните деца; набљудување и лобирање за нови закони во државата; почитување на личноста, интегритетот и достоинството на граѓаните; рамноправност меѓу половите на бракот, семејството и општеството; подигање на свеста на граѓаните за сите проблеми од правен, економски, културен, социјален и друг карактер и настојување за давање на помош за нивно решавање.

Здружението на граѓани "ЈУСТИЦИЈА" од Куманово има седиште во Куманово на ул. "Руѓер Бошковиќ" бр. 8.

Здружението на граѓани "ЈУСТИЦИЈА" од Куманово, со седиште во Куманово, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 04.03.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 52/02.

(9744)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението ЗГ. бр. 1/03 од 17.03.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани "Леопард" од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 34/10.

Се запишува Здружението на граѓани "Леопард" од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 34/10, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 266.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон поттикнување, развој и унапредување на стопанството, туризмот, медиумите, едукација, култура и спортот и заштита на ресурси, посебен акцент на работа со млади за нивно усовршување во сите овие области; организација и реализација на соодветни програми за конкретни области; учество и организирање на семинари заради стручно усовршување и презентација на активноста на здружението; учество и поддржување на хуманитарни активности.

Здружението на граѓани "Леопард" од Куманово има седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 34/10.

Здружението на граѓани "Леопард" од Куманово, со седиште во Куманово, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 17.03.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 1/03.

(9745)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението ЗГ. бр. 11/03 од 17.03.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Еколошкото - хуманитарно и културно здружение на граѓани "ЕКО - ЈЕТА" од с.Лојане - Липково.

Се запишува Еколошко - хуманитарно и културно здружение на граѓани "ЕКО - ЈЕТА" од с.Лојане - Липково, со скратен назив ЕХКЗГ "ЕКО - ЈЕТА" во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 267.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон развивање на свеста и хуманост; залагање за обезбедување минимум услови за егзистенција преку материјална и друга помош на загрозени семејства; прибирање на помош; давање на секаква помош на незгрижени и напуштени деца и создавање услови за сместување и одгледување на деца без родители, како и незгрижени стари и изнемоштени лица; да создаваат материјални услови за школување на ученици и студенти; да придонесува за подобрување на квалитетот на живот и чување и негување на природата, вредности, културно наследство и современи придобивки во регионот и пошироко; заштита и унапредување на животната средина и унапредување на еколошката свест кај граѓаните.

Еколошкото - хуманитарно и културно здружение на граѓани "ЕКО - ЈЕТА" со седиште во с.Лојане - Липково, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 17.03.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 11/03.

(9746)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението ЗГ. бр. 15/03 од 03.04.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Хуманитарното здружение на жени крводарители "Капка" од Куманово, ул. "Титовамитровачка" бр. 65-а.

Се запишува Хуманитарното здружение на жени крводарители "Капка" од Куманово со седиште во Куманово на ул. "Титовамитровачка" бр. 65-а, со скратен назив ХЗ "Капка" Куманово, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 269.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон чување и унапредување на здравјето и здравствената култура кај членовите на здружението и воопшто на граѓаните; развој и унапредување на крводарителството на членовите на здружението и воспитување и развивање на соработката, солидарноста, рамноправноста на членовите во духот на принципите на меѓународното движење на Црвенкрст.

Хуманитарното здружение на жени крводарители "Капка" од Куманово има седиште во Куманово на ул. "Титовамитровачка" бр. 65-а.

Хуманитарното здружение на жени крводарители "Капка" со седиште во Куманово, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 03.04.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 15/03.

(9747)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то ЗГ. бр. 13/03 од 04.04.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Петле" од Куманово со седиште во Куманово, ул. "101" бр. 8, с.Карпош, Куманово.

Се запишува Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Петле" со седиште во Куманово, ул. "101" бр. 8, с.Карпош, Куманово, со скратен назив ФК "Петле", во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 270.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон омасовување, развој и унапредување на своето членство да обезбеди врвни резултати во спортот, посебно во фудбалот; кај свои членови да работи на развивање на спортски и морални особини својствени на граѓаните во нашето општество и организирање на спортскиот и културно-забавниот живот на свои членови; да учествува во натпреварите организирани од соодветни спортски организации и натпревари од пријателски карактер; да се грижи за организирање на натпревари и да им овозможи на своите членови натпреварување во согласност со официјални натпревари организирани од спортски сојузи и да работи на усовршување и школување на својот стручен кадар, како и да соработува со пионерски, младински, синдикални организации од работни колективи, училишта од спортска и стручна ориентација, како и со научно спортски установи.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Петле" од Куманово има седиште во Куманово, ул. "101" бр. 8, с.Карпош, Куманово.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Петле" со седиште во Куманово, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 04.04.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 13/03.

(9748)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то ЗГ. бр. 8/03 од 04.04.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани Фото кино клуб "Козјак 50" од Куманово со седиште во Куманово, ул. "Тане Георгиев" бб.

Се запишува Здружението на граѓани Фото кино клуб "Козјак 50" со седиште во Куманово, ул. "Тане Георгиев" бб, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 271.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон техничко воспитување на членовите од областа на фотографијата и филмот, како и едукација на своите членови; на развивањето и унапредувањето на уметничката фотографија и непрофесионалниот филм; на популаризација на филмот, фотографијата, како и фото и кино техника; стимулирање на развој на сите видови фотографија и неаматерски филм; документирање на настани и манифестации во општината и пошироко; на оспособување на стручни кадри.

Здружението на граѓани Фото кино клуб "Козјак 50" од Куманово има седиште во Куманово, ул. "Тане Георгиев" бб.

Здружението на граѓани Фото кино клуб "Козјак 50" со седиште во Куманово, стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 04.04.2003 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 8/03.

(9749)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то ЗГ. бр. 10/03 од 17.03.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на Воено војни инвалиди од Куманово со седиште во Куманово на ул. "Моша Пијаде" бр. 32.

Се запишува промена на името на Здружението на Воено војни инвалиди од Куманово, со седиште во Куманово на ул. "Моша Пијаде" бр. 32, запишано во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при овој суд со решение ЗГ.бр.12/98 од 04.11.1998 година под рег. бр. 2.

Новото име на Здружението на Воено војни инвалиди од Куманово гласи: Здружение на воени инвалиди - Куманово, со скратен назив ЗВИ - Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 10/03.

(9750)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 25/2003 од 08.04.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани Здружение на овоштарите и лозари "Орев"-Прилеп.

Цели и задачи на Здружението на овоштарите и лозари "Орев" -Прилеп се: да ги зголеми површините под овошни и лозови насади, да го поттикне нивото на знаење на членовите во врска со овоштарството и лозарството, да обезбеди поевтино подигнување и одржување на насадите, да воведува нови сорти на овошки и лози и др.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 48-а, а неговата дејност е на подрачјето на општина Прилеп и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување е Кромидоски Славе од Прилеп, ул. "Борис Кидриќ" бр. 160, Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 25/2003.

(9848)

Основниот суд во Прилеп, со решени рег. Згф. бр. 23/2003 од 07.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на лицето овластено за застапување и претставување на Здружението на пензионери на општина Прилеп, така што на место на досегашното лице овластено за негово застапување и претставување, односно досегашниот претседател Кузманоски Трајче од Прилеп, се запишува новоизбраниот претседател Бачаноски Пандо од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, на ул. "Кире Ристески-Србинот".

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 23/2003.

(9850)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението III. РЕГ.ЗГ.бр.21/03 од 07.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на ЕТНОС хуманитарно здружение на граѓани, со седиште во с.Сандево - Скопје, ул. "1" бр. 12.

Основни цели и задачи на здружението се: да врши едукација на граѓаните за потребата од заштита на човековата околина од страна на обучени професионалци; заштита на здравјето; да организира курсеви, семинари и трибини за заштита и борба против сидата и дрогата; собирање и негување на народниот мелос, обичаи, јазик и култура, народни носии и предмети од културно историско минато; згрижување и помагање на изнемоштени лица, деца без родители, раселени лица; обезбедување и опремување на простор за спортско-рекреативни активности; организирање на културни манифестации; развој на селскиот и планинскиот туризам; обезбедување услови за egzистенција на неразвиените подрачја, а се преку соработка со слични асоцијации, институции, здруженија и фондации во Република Македонија и надвор од неа, со државни органи.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации ЕТНОС хуманитарното здружение на граѓани Скопје, стекнува својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. РЕГ. ЗГ. бр. 21/03 (9869)

## СТЕЧАЈНИ ОГЛАСИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 458/02 од 17.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатије за производство, промет и услуги ЛОНДСА ТРЕЈД КОМПАНИ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Анкарска" бр. 23 и жиро сметка број 40120-601-167793 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-26699-0-0-0, и истата не се спроведува, и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9700)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 652/96 од 01.04.2003 година, се заклучува стечајната постапка над должникот Приватно претпријатије за промет на големо и мало "АЛФА-С" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Мито Хадивасилев-Јасмин" бр. 36/6/3, со жиро сметка 40100-601-21691 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, и регистарска влошка бр. 1-2389-0-0-0, со решение на овој суд II. Ст. бр. 652/96 од 27.06.1996 година.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9702)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 100/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатије за трговија и услуги "КАСКОМ" увоз-извоз Д.О.О., со седиште на ул. "Никола Добровик" бр. 3/1-23, со жиро сметка бр. 40100-601-244864 и регистарска влошка 1-26014-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије за трговија и услуги "КАСКОМ" увоз-извоз Д.О.О., се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9710)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 31/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП Трговија на мало со мешовитото стока "НИТА" Сулејман Абдулгфар Исени од Тетово ГТЦ локал бр. 19, со жиро сметка бр. 41500-601-88088, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано во Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 2431/2000, со регистарска влошка бр. 02030288-6-01-000 од 26.06.2000 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од Судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (9720)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 35/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Авто такси БЕСКО ТП Рамадани Бесир од с. Челопек-Брвеница, со жиро сметка бр. 41500-601-69512, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 4119/98 со регистарска влошка бр. 02004531-6-06-000 од 02.11.1998 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од Судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (9721)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 36/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Колонијал БЕСА-БЕС ТП Адиле Азби Насер од с. Копанце ОП Јегуновце, со жиро сметка бр. 540-0000000-587-49, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 1608/99, со регистарска влошка бр. 0201781-6-01-000 од 18.03.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од Судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (9722)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 37/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Промет ХИТС ТП Османи Нешат Хазби, ул. "Комплекс Ловец" бр. 5, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-82250, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано во Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 456/2000, со регистарска влошка бр. 02025000-6-01-000 од 10.02.2000 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од Судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (9723)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 43/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ТЕНДА-4" ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "151" бр. 17, со жиро сметка бр. 41500-601-39149, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Окружниот стопански суд Скопје, под Срег. бр. 5967/94, со регистарска влошка бр. 1-50466-0-0-0 од 27.05.1994 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од Судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (9724)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 44/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Услужно и трговско претпријатие "ГАЛЕНТЕРИЈА-2" ц.о. увоз-извоз Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 50, со жиро сметка бр. 41500-601-52277, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Окружниот стопански суд Скопје, под Срег. бр. 13233/95, со регистарска влошка бр. 1-25373-0-0-0 од 19.10.1992 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од Судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (9725)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 194/99 од 07.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "БЕЛБОР-97" п.о. увоз-извоз од с. Бориево, општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-17980 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9726)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 44/2003 од 9.04.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт, градежништво, туризам и услуги ВАЛФИКС-М Адем ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (9727)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 27/2003 од 9.04.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво

за производство, трговија и услуги ГРОСИСТ-КОМПАНИ Агрон и Љуљзим ДОО извоз-увоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (9728)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 89/00 од 04.04.2003 година, предлогот на предлагачите Агенција на РМ за работи со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, АД ЦЕНТРО во стечај Скопје и Експорт-Импорт банка АД Скопје, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над должникот ДУ Директ Комуникации Александар ДОО Скопје, ул. "Христо Татарчев" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-412020 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, матичен број 5235898 и број на регистарска влошка 4-02000398-000-03? од Трговскиот регистар.

За стечаен судија се определува судијата Верица Велкова, судија при овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со седиште на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката и тоа за ден 07.05.2003 година во 11,00 часот во судница 23, спрат 3-нов дел.

Да се објави оглас на огласна табла во судот, огласна табла кај должникот и "Службен весник на РМ".

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II -Скопје. (9676)

Врз основа на член 208 од Законот за стечај, а на предлог на стечајниот управник, Стечајниот совет во стечајната постапка отворена над должникот АД "Кланица" Кочани, свикнува завршно собрание на доверителите на АД "Кланица" Кочани, кое ќе се одржи на ден 07.05.2003 година, во Основниот суд во Кочани, судница бр. 1, со почеток во 11,00 часот со следниот:

#### Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Расправање за завршната сметка и извештај на стечајниот управник.

Доверителите можат да ги разгледаат завршната сметка и завршниот извештај во Основниот суд во Кочани, во соба број 14 секој работен ден во време од 10-14 часот, каде можат да добијат и нивен препис.

Од Основниот суд во Кочани. (9719)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 466/02 од 29.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ТУИ КОМЕРЦ" увоз-извоз, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 49/7, со жиро сметка 40100-601-211483 и регистарска влошка 1-34091-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ТУИ КОМЕРЦ" увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9764)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 163/03 од 10.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за промет и услуги ИБИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "Рокомија" бр. 68-б, со жиро сметка 300000000548668 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02007826?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, па истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за промет и услуги ИБИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9783)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 104/03 од 14.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "Тргоматекс" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 25/II-20, со жиро сметка 40100-601-158264, и регистарска влошка 1-17186-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "Тргоматекс" ДОО увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9785)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 105/03 од 14.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "СУЗ" Ашим ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Битпазарска" бр. 91, жиро сметка 220521100153760 при Македонска банка и регистарска влошка 02010378?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "СУЗ" Ашим ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9787)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 107/03 од 17.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Авто Школа Струга Сабит и Муамер ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "2-ра Македонска бригада" бр. 80-3/4 Скопје, со жиро сметка 40100-603-23493, и регистарска влошка 02037034?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Авто Школа Струга-Сабит и Муамер ДОО увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9836)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 41/03 од 09.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над ИТАЛМЕКС ДОО Претпријатие за производство, транспорт, трговија, посредување и услуги Куманово, ул. "ЈНА" бр. 40 од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-60129114 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ, број на регистарска влошка 1-44352-0-0-0 и Срег број 16644/93 од 25.11.1993 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се именува Михајло Николовски, ул. "Годе Думба" бр. 37, Куманово.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот за стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97 (ЗС-став 3 на член 61 од ЗС, а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги, на недвижности на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основа на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 09.04.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 20.05.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверители во 12,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (9838)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 39/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "ТРИ-М" ДОО Експорт-импорт ул. "Маршал Тито" бр. 114/38, Тетово, с. Саракино со жиро сметка бр. 41500-601-50935, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки - Скопје П.Е. Тетово, запишано при Окружен стопански суд Скопје, под Срег. бр. 1800/93, со регистарска влошка бр. 1-44969-0-0-0 од 10.04.1993 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основен суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10008)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 84/02 од 21.03.2003 година, над Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ТРИШО КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со жиро сметка 41500-601-22914 во Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 02014412?-8-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (10010)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 46/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Туристичко трговско претпријатие “АЛПИНА” експорт-импорт ц.о. Тетово, ул. “Цветан Димов” бр. 7/А, со жиро сметка бр. 41500-601-17356, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки – Скопје ПЕ Тетово, запишано при Окружен стопански суд Скопје, под Срег. бр. 2125/92, со регистарска влошка бр. 1-16772-0-0-0 од 24.03.1992 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основен суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10014)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 42/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Производно-трговско и услужно претпријатие “ВЕЛКОВ КОМПАНИ” ДОО експорт-импорт Тетово, ул. “180” кула 1, со жиро сметка бр. 41500-601-38643, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки – Скопје ПЕ Тетово, запишано при Окружен стопански суд Скопје, под Срег. бр. 6707/94, со регистарска влошка бр. 1-50573-0-0-0 од 30.05.1994 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основен суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10017)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 22/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Хиснија Имер Мамути ТП ДАРДАНИА Продавница на мало со мешовита стока Г.Т.Ц. лок 120/1, жиро сметка бр. 200000052999198, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки – Скопје ПЕ Тетово, запишано при Основен суд Скопје I – Скопје, под Трег. бр. 6481/99, со регистарска влошка бр. 02016925-6-01-000 од 8.07.1999 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основен суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10018)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 241/02 од 26.02.2003 година е отворена стечајна постапка над ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И

УСЛУГИ ДУРИМИ КОМПАНИ ХУЉУСИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЛИПКОВО, с. ЛОЈАНЕ со жиро сметка 510-000000-2226-27 при КИБ АД Куманово и бр. на рег. влошка 02013465?-8-01-000 и Трег бр. 11483/98 од 11.05.1999 година на Основен суд Скопје I – Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради немање на имот е заклучена отворената стечајна постапка над горенаведениот, стечаен должник, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I – Скопје, а КИБ АД Куманово да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Извод од решението да се објави во “Службен весник на РМ” и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (10059)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 343/2002 од 23.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги “КОПИ ЗЕНС” Натка ДООЕЛ увоз-извоз – Скопје, со седиште на ул. “Исаија Мажовски” бр. 20 и жиро сметка број 200000021917918, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ДОТУ “КОПИ ЗЕНС” Натка ДООЕЛ увоз-извоз – Скопје, со седиште на ул. “Исаија Мажовски” бр. 20 и жиро сметка број 200000021917918, се заклучува.

Да се објави оглас во “Службен весник на РМ” и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (10060)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 7/03 од 8.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за агенциски услуги со недвижен имот, туризам и трговија ДОМ – ЛУКС, Елжбијета-Марина Бошковска ДООЕЛ, со седиште на ул. “Карл Хрон” бр. 14, со жиро сметка број 220401100183060 при Македонска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02040161?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I-Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштвото за агенциски услуги со недвижен имот, туризам и трговија ДОМ-ЛУКС, Елжбијета-Марина Бошковска ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (10061)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 87/97 од 9.10.1997 година, заклучена е стечајната постапка над должникот ПШПТУ “КОРЕН” Скопје, булевар “ЈНА” бр. 63-а/14 и жиро сметка 40100-601-67016.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (10029)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 462/02 од 16.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштвото за трговија СИ ЛАУРА ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. “АВНОЈ” бр. 94/1-6, со жиро сметка 30000001317005 и регистарска влошка бр. 02043758?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво-то за трговија СИ ЛАУРА ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (9996)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 80/02 од 17.01.2003 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги ИТАЛМАРКЕТ Исмаил и др. ДОО увоз-извоз Тетово, со жиро - сметка 41500-601-76129 во Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 02017383-3-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (9998)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 60/02 од 29.11.2002 година, над Производното трговско, услужно претпријатие "БУЈ СЕМ КОМПАНИ" експорт-импорт од с. Голема Речица, со жиро - сметка 41500-601-41149 во Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-52632-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (10004)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 27/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Авто такси "ФАТИ" ТП Идризи Зулбеар Бесник с. Камењане - Камењане, со жиро - сметка бр. 41500-601-60291, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки - Скопје ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I-Скопје, под Трег. бр. 3714/97, со регистарска влошка бр. 1-69632-0-0-0 од 30.05.1997 година.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10020)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 33/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП Трговија на мало со мешовита стока ВЕЉА-ЦЕНТРУМ Рахим Халим Куќи, ул. "И. Р. Лола" бб, Тетово, со жиро - сметка бр. 41500-601-66942, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки - Скопје ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I-Скопје, под Трег. бр. 429/2001, со регистарска влошка бр. 02003602-6-01-000 од 27.08.1998 година.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10021)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 28/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец "ДУЛИ КОМЕРЦ" ТП Колонијал Барам Абдула Абдулаи с. Долна Лешница - Желино, со жиро - сметка бр. 41500-601-64217, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки Скопје - ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I-Скопје, под Трег. бр. 286/98, со регистарска влошка бр. 6-02001650-000-01 од 26.02.1998 година.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10022)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 74/2003 од 04.04.2003 година, над стечајниот должник Приватно трговско претпријатие на големо и мало "Бамби j-j-e" увоз-извоз Демир Хисар ПО ул. "Битолскан" бб, Демир Хисар, запишан во регистарска влошка бр. 1-11512 на Окружниот стопански суд Битола, со жиро сметка бр. 40301-601-45884, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност трговија на мало, се отвори стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (10023)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 62/2003 од 04.04.2003 година, над стечајниот должник Трговец поединец за трговија на мало Најдовска Златан Жаклина "Ма-ел" ТП с. Жван-Жван, Сопотница, запишан во регистарска влошка бр. 01001219?-6-01-000 на Основниот суд Битола со жиро сметка бр. 40301-601-88618, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност трговија на мало, се отвори стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (10024)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 618/2003 од 14.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02030541?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Трговското друштво за производство и трговија ДУБРАВА КОМЕРЦ Жарко ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, општина Брвеница.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво за производство и трговија ДУБРАВА КОМЕРЦ Жарко ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, општина Брвеница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 908/03 од 24.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02031761?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Трговското друштво за производство и услуги ФЕЛИНА Донка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сеничка" бр. 18 б.

За ликвидатор на друштвото се запишува Груевски Димитар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9384)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3608/2002 од 03.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02040891?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за градежништво, трговија и услуги СЕНА Сениха ДООЕЛ ул. "Џон Кенеди" бр. 12-а, Скопје.

За ликвидатор се запишува Соња Трајкова и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9385)



Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 784/2003 од 19.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02018224?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство градежништво трговија и услуги ЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Даме Груев" бр. 7-8/13, Скопје.

Се запишува ликвидаторот Драги Трпевски.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9386)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 662/2003 од 26.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02026946?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија на големо и мало ГИШОН-КОМЕРЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. "Перо Наков" бб.

Се запишува ликвидаторот Мимоза Пендовска.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9387)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 717/2003 од 10.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02035047?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за интелектуални услуги, производство и трговија ФЕНИКС Мирјана и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Гуро Стругар" бр. 11-а.

Се запишува ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9411)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 609/2003 од 19.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02041692?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство трговија и услуги РОЈАЛ МИЛК ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Божин Николов" бр. 60 Општина, Кисела Вода.

Се запишува ликвидаторот Крсте Атанасоски.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9412)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 10003/03 од 21.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02021309?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар заклучувањето на ликвидационата постапка на Друштвото за производство трговија и услуги ИМА-ГЕ Скопје ДООЕЛ ул. "Партезиј Зографски" бр. 77.

Отворена ликвидација со решение П П. Трег. бр. 2691/2001 од 26.09.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9413)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 150/2003 од 24.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02014230?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за градежништво, трговија на големо и мало и услуги РАДИЈАТОР-ПРОМ Горѓи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, нас. Илинден, ул. "Гоце Делчев" бр. 115.

Запишување на ликвидаторот Ефтим Петров и престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9414)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 753/2003 од 03.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02033992?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија, услуги и производство БОБИ КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Партизански пат" бр. 104.

Се запишува ликвидаторот Маринковска Даниела.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9416)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1071/03 од 02.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02021163?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за промет, производство и услуги за електроника и биротехника на големо и мало ИМЕЛ Љубомир ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Никола Паралунов" бр. 3/27, Скопје.

За ликвидаторот на друштвото се запишува Арминовски Мито.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9417)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5638/2002 од 24.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02032658?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија и услуги НИКИТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Михаил и Ефтихиј" бр. 11.

За ликвидаторот се запишува лицето Љилјана Милошевска од Скопје, и се запишува престанок со работа на Друштвото за трговија и услуги НИКИТА ДООЕЛ експорт-импорт со седиште во Скопје, ул. "Михаил и Ефтихиј" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9418)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 507/03 од 24.02.2003 година, објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги РИПРОМ Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 21-1-23, со број на жиро-сметка 300000000707263 при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (9665)

Ликвидаторот Тони Колевски од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 68/4-6, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 640/2003 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги МЕЦИК САН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 68/4-6, со број на жиро-сметка 250000000070824 отворена при Инвестбанка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (9678)

Ликвидаторот Марјан Пауновски од с. Миладиновци, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 306/03 година, објавува дека Друштвото за промет и поправка на моторни возила ЦАКИ Слаѓан и Владо ДОО - Илинден ул. "9" бр. 5, с. Кадино - Илинден, со број на жиро-сметка 30000-0000524903 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (9679)

Ликвидаторот Милан Богуновиќ од Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 9/4-17, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 670/03 од 10.03.2003 година, објавува дека Друштвото за производство промет и услуги ЛИКА-ПРОМЕТ Светлана ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 20000003133-6812 отворена при Стопанска банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9692)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 130/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Производно услужно трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз СЛАВЧО-ЈУНИОР Пехчево но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Производно услужно трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз СЛАВЧО-ЈУНИОР Пехчево, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9729)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 244/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало ШЛИНАТА Караманов Ефтим и др. јтд Радовиш но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало ШЛИНАТА Караманов Ефтим и др. јтд Радовиш се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9730)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 208/03 од 10.03.2003 година, објавува дека Јавното трговско друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Пинк Емил Панев и др. увоз-извоз јтд Штип, ул. "Косовска" бр. 34, е во ликвидација-трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9733)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 58/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство и промет ДУЈОЛИ Пехчево но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието за производство и промет ДУЈОЛИ Пехчево, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9734)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 50/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост за производство и трговија ТУРТЕЛА увоз-извоз Берово но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието во приватна сопственост за производство и трговија ТУРТЕЛА увоз-извоз Берово, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9735)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 214/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Услужното трговско претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз БОКИ Берово но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Услужното трговско претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз БОКИ Берово, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9736)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 226/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Трговецот поединец ТАЊА ДАНИЛ МИТЕВА ТП Пробиштип но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Трговецот поединец ТАЊА ДАНИЛ МИТЕВА ТП Пробиштип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9736)

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од Тетово, ул. "120" лам. 3 локал 2, тел: 044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 619/2003 од 24.02.2003 година, објавува дека Јавното трговско друштво за трговија и услуги ДЕНИ КОМ 95 Јовановска Јадранка и др. увоз-извоз с. Шемшово, Јегунивце со жиро-сметка 220461100075096 во Македонска банка АД Скопје, Експозитура Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9738)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 83/02 од 09.04.2003 година, е завршена ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги "СОНАТА" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 40, со жиро сметка 40100-601-229432, запишан во судскиот регистар со регистарска влошка број 1-40855-0-0-0 и истото се брише од судскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 131/2002 година, е отворена ликвидациона постапка на 29.04.2002 година над Претпри-

јатието за аудио видео продукција и маркетинг "ВИДЕО ЛАБ ПРО" ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Архиепископ Ангелариј" бр. 52 и жиро сметка 40120-603-233381.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15.

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали на покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9767)

Ликвидаторот Шкријел Мујо од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 48/2003 од 21.01.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАДИМА ИМПЕКС МУЈО ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со број на жиро-сметка 300000001070140 отворена при Комерцијална банка А Д-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (9779)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Л. бр. 28/2002 донесено од овој суд на 26.03.2003 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за трговија и услуги "МИЈАК-МАГНАТ" експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Малина Попиванова" бр. 21, со жиро сметка 40110-601-205741, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 304/2002 од 19.12.2002 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "МС" ДОО - Тетово, со седиште на ул. "Димо Гавроски-Кара" бр. 2 и жиро сметка број 54000000021113 при Тетовска банка Тетово.

За ликвидатор се определува лицето Душко Кировски од Тетово со стан на ул. "Љубо Божиновски" бр. 66.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9842)

Ликвидаторот Ристо Коцевски од Скопје, ул. "Коста Шахов" бр. 12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег.бр. 1201/03, објавува дека Друштвото за промет и услуги ГАГИ Дејан ДООЕЛ ул. "Жан Жорес" бр. 129/4-18 и со број на жиро-сметка 300000000611718 отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9865)

Ликвидаторот Маневски Владимир од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/1, Скопје, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег.бр. 5611/02, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало СЛЮВИН МАК - ЈАУ-

РЕАТЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 32, со жиро сметка 210051537430138 во Тутунска Банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (9876)

Ликвидациониот управник Благојче Петрушев од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег.бр. 160/2003 од 12.02.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ИДЕА МАК Благојче и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Јабланица" бр.24-б, со жиро сметка 40100-601-195078 при Комерцијална Банка и даночен број, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидациониот управник со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (10025)

Ликвидаторот Вулнет Билали од с. Неготино Полошко, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3997/02 од 12.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги АВС КЛУБ Охрид ДООЕЛ експорт-импорт со број на жиро-сметка 41510-601-29429 отворена при Заводот за платен промет, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од законски од последната објава.

Од ликвидаторот.

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште-нива, во Скопје, на КО Д. Соње, построена на К.П. број 833, план 3, скица 4, м.в. "Азмак", класа 4, со вкупна површина од 1328м<sup>2</sup>, сопственост на Благоја Ацевски, с. Долно Соње, Скопје, евидентирана во Поседовен лист број 864, за купопродажна цена од 6,00 евра во денарска противвредност по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" број 14, општина Кисела Вода, Скопје. (9570)

Над недвижност-објект и двор кој се наоѓа во м.в. "Дервен", со катастарски индикации: К.П. 780, план 13, скица 1, двор, површина 686м<sup>2</sup>; К.П. 780, план 13, скица 1, под објект, површина 648м<sup>2</sup>, сите заведени во Поседовен лист бр. 1284 за КО Доброшане, на наше име, сопственост на Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет, производство и услуги ХРОМАК Емил Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. "Т. Георгиев" бр. 38, БДС 5155029, заснована е хипотека од прв ред, со нотарски акт-Договор за хипотека ОДУ бр. 068/03 од 10.04.2003 година, изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, во корист на хипотекарен доверител Стопанска банка АД Скопје, заради обезбедување на побарување од 75.000 ЕУР. (9651)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ДЕНИ КОМЕРЦ Дејан Мирсинов ДООЕЛ експорт-импорт, Велес, со седиште на ул. "Раштански пат" бб, Велес, евидентиран во Имотен лист број 8227, заведен под број 1217/629 од 03.04.2003 година, издаден од ДЗГР Одделение за премер и катастар Велес, е заснован залог-хипотека од прв ред, со нотарски акт Договор за залог (хипотека) (со својство на извршна постапка), заведен кај нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 78/03, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 15.000.000,00 денари. (9652)

Над подвижни предмети, сопственост на ДППУ ДРА-ГО ДООЕЛ Кичево, кои се состојат од: етажна печка за печење леб, производител Werner Pflaеdere, тип Матадор, произведена 1994 година и 2 печки за пециво, производство Италија, тип Пјетро Роберто, произведени 1994 година, е заснован регистриран невладелтски залог, со Договор за залог заверен кај нотарот Лиља Коруноска, под ОДУ бр. 84/03, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, филијала Охрид, за обезбедување на парично побарување во износ од 20.000 евра. (9663)

Над недвижниот имот, сопственост на ДППУ ДРА-ГО ДООЕЛ Кичево, кој се состои од: произведен погон-Пекара која се наоѓа во Кичево на К.П. 3743/1, пл/ск 19/84, на м.в. "Град", заведен во ПЛ бр. 5615 за КО Кичево, е заснован залог од прв ред, со Договор за залог заверен кај нотарот Лиља Коруноска, под ОДУ бр. 83/03, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, филијала Охрид, за обезбедување на парично побарување во износ од 20.000 евра. (9654)

Над недвижниот имот сопственост на ХУД "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" АД Кичево, кој се состои од: објект-хотел "УНИОН", кој се наоѓа во Кичево, на К.П. 2194, пл/ск 12/64, на м.в. "Град", со површина од 1216м<sup>2</sup>, и двор од 2275м<sup>2</sup>, заведен во ПЛ бр. 1507 за КО Кичево, е заснован залог од втор ред, со Договор за залог заверен кај нотарот Лиља Коруноска, под ОДУ бр. 103/03, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување за должникот-заложен должник ДТГУ "КИМЕТА" ДООЕЛ Кичево, во износ од 200.000 евра по Договор за рамковен револвинг кредит-лимит. (9655)

Над недвижниот имот, сопственост на ДППТ "ГОРСАЈ" ДОО-Кичево и Темелкоски Стојанче, а кој се состои од: објект кој се наоѓа во Кичево на К.П. 4228, на м.в. "Град", со површина од 66м<sup>2</sup> и двор од 189м<sup>2</sup>, заведен во ПЛ бр. 3366 за КО Кичево, за објект кој претставува стовариште за боци за технички гасови на К.П. 4143/3, КО Кичево, заснован е залог од втор ред, а над недвижноста-Плинска станица со комплетна опрема на К.П. 4143/3 за КО Кичево, по ПЛ бр. 5633, заснован е залог од прв ред.

Договорот за залог заверен кај нотарот Лиља Коруноска, под ОДУ бр. 91/03, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, филијала Охрид, а за обезбедување на парично побарување за должникот-заложен должник ДППТ "ГОРСАЈ" и др. ДОО-Кичево, во износ од 87.982,00 ЕУР, по Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит, по кој кредит е заснован и регистриран залог врз подвижни предмети, а кој се состои од: Хидроизолиран резервоар за ТНГ, Автомат за точење ТНГ со две црева и Пумпа за ТНГ со ЕМ со Договор ОДУ бр. 92/03. (9656)

Се продаваат две идеални четвртини од недвижен имот: К.П. 4, пл 1, ск 2, м.в. "Аниште" култура нива, класа 6, површина 681м<sup>2</sup>, К.П. 5, пл 1, ск 2, м.в. "Аниште", култура лозје, класа 4, површина 4500м<sup>2</sup>, К.П. 5, пл 1, ск 2, м.в. "Аниште" култура лозје, класа 3, површина 7200м<sup>2</sup>, сите заведени во ПЛ бр. 138, за КО Доброшане на име Љиљана Богдановска и Тричковик Наталија и К.П. 3, пл 1, скица 2, м.в. "Аниште" култура лозје, класа 3, површина 431м<sup>2</sup>, заведено во ПЛ бр. 1337 за КО Доброшане на име Богдановска Љиљана, за вкупна купопродажна цена од 30,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, како и сите други што полагаат првенствено право на купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата и ја положат купопродажната цена. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (9682)

Се продава недвижен имот-нива, класа 6, со површина од 356м<sup>2</sup>, на К.П. 341/2 и нива класа 6, со површина од 370м<sup>2</sup>, на К.П. 342/2 во Скопје, КО Д. Соње во м.в. "Лопушани", сопственост на Кочовски Дејан, со живеалиште на ул. "Стале Попов" бр. 9/41, Скопје, за цена од 640.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков бул. "Јане Сандански" бр. 7, л.19-Скопје. (9684)

Согласно со член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сосопствениците, Георгиевска Душанка, Георгиев Миле, Лешковска Снежана и Големтеова Мирјана, им нудат на продажба овошна градина, 4 класа, устроена на К.П. 614, со вкупна површина од 1235м<sup>2</sup>, во м.в. "Врпче" упишани во ПЛ 207, за КО Орешани за вкупна купопродажна цена од 123.000,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, со седиште на ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (9693)

Согласно со член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Димовски Љубе им нуди на продажба нива, 6 класа, устроена на КП 356/2, со вкупна површина од 4593м<sup>2</sup>, во м.в. "Воденица" упишани во ПЛ 362, за КО Зелениково, за вкупна купопродажна цена од 36.200,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, со седиште на ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (9694)

Согласно со член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Јованоски Злате им нуди на продажба нива, 6 класа, устроена на К:П: 357/4, со вкупна површина од 743м<sup>2</sup>, во м.в. "Река" упишани во ПЛ 175 за КО Зелениково, за вкупна купопродажна цена од 75.000,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, со седиште на ул. "Цон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (9695)

Се продава 2/3 идеален дел од земјоделско земјиште на К.П. 895, м.в. "Бела Нива", култура-овошна градина, 6 класа, со вкупна површина од 2881м<sup>2</sup>, КО Г. Соње, сопственост на Игор Христов од Скопје, ул. "Козара" бр. 42/3-27, евидентирано во ПЛ 1031, за цена од 5 евра по еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транспортен центар, локал 716, Скопје. (9708)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, парцела број 1360/7, во м.в. "Белград", нива со површина од 6903м<sup>2</sup>, сопственост на Павлов Јован од Кавадарци, ул. "4 Мај" бр. 17. Цена на продажба 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (9731)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 32/217 идеален дел од К.П. бр. 44/105-2, нива од 3 класа, на м.в. "Соп", со површина од 170м<sup>2</sup>, 32/217 идеален дел од К.П. бр. 44/105-2, градина од 2 класа, на м.в. "Соп", со површина од 2000м<sup>2</sup>, запишани во П.Л. бр. 2645 за КО Бањица, сопственост на Јусуфи Алил Себаедин од с. Долна Бањица и 18/108 идеален дел од К.П. бр. 44/105-3, нива од 3 класа на м.в. "Соп", со површина од 1080м<sup>2</sup>, заведена во П.Л. бр. 2644 за КО Бањица, сопственост на Алији Мецит Гулјетер и Зејнули Мецит Ресмије од с. Долна Бањица (на лице место претставува една целина), за купопродажна цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (9732)

Врз недвижниот имот сопственост на заложниот должник Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз "Берлин Компани" ДОО Прилеп воспоставен е залог - хипотека од прв ред во полза на заложникот доверител "Охридска Банка" АД Охрид, за обезбедување на парично побарување од 7.800.000,00 денари, а врз основа на нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ - 35/03 од 10.04.2003 година сочинет од страна на нотарот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп, и тоа врз:

Недвижен имот во Прилеп, на ул. "Кузман Јосифовски" зграда 1 влез 1 кат 01 стан 1 во површина од 857 м<sup>2</sup>, зграда 1 влез 1 кат 02 стан 1 во површина од 568 м<sup>2</sup>, зграда 1 влез 1 кат ХС стан 1 во површина од 112 м<sup>2</sup>, зграда 1 влез 1 кат ПО во површина од 615 м<sup>2</sup>, зграда 1 влез 1 кат ПР во површина од 770 м<sup>2</sup>, зграда 2 влез 1 кат ПР во површина од 23 м<sup>2</sup> или вкупна површина од 2945 м<sup>2</sup>, со земјиште под зграда 1 во површина од 1006 м<sup>2</sup> и земјиште под помошна зграда 2 во површина од 29 м<sup>2</sup>, сето ова на катастарска парцела 14614, евидентирано на Имотен лист 33107 за КО Прилеп. (9718)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за трговија, услуги, шпедиција и транспорт САМ-ВЕЛ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Росоман со БДС 4802799 и тоа:

- Моторно возило автобус, марка ТАМ, тип 260 А 116 Н, бр. шасија 860002474, бр. мотор 861007262, година на производство 1987, со последен регистарски број VE-840 КД видно од сообраќајна дозвола МК 0705467 издадена на 26.11.2002 година од СВР Кавадарци, заснован е залог со нотарски акт ОДУ бр. 61/03 од 09.04.2003 година изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, во корист на заложниот должник доверител Штедилница Можности ДОО Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 35.000 ЕВРА. (9663)

Над недвижност-деловен простор во Куманово, во м.в. "Донков Млин" и тоа: Лист Б: - к.п. 4125, дел 3, план 018, скица 015, култура 70000, површина 137 м<sup>2</sup>, - к.п. 26117, дел 3, план 094, скица 624, култура 70000, површина 2313 м<sup>2</sup>, - к.п. 26117, дел 3, згр. 1, план 094, скица 624, култура 50000, површина 718 м<sup>2</sup>, Лист В: - к.п. 26117, дел 3, згр. 1, вл. 1, кат ПО намена 00511, собност 002, површина 672 м<sup>2</sup>, - к.п. 26117, дел 3, згр. 1, вл. 1, кат ПР, намена 00570, собност 001, површина 692 м<sup>2</sup>; сите заведени во Имотен лист бр. 33802 за КО Куманово, сопственост на Трговското друштво за производство, трговија и услуги СЕТ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. "1-ви Мај" бр. 2-а, БДС 4482301, заснована е хипотека од прв ред, со нотарски акт-Договор за хипотека ОДУ бр. 404/01 од 07.11.2001, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, за обезбедување на 25.000 ЕУР и заснована е хипотека од втор ред, со нотарски акт-Договор за хипотека ОДУ бр. 069/03 од 12.04.2003, изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, заради обезбедување на побарување од 60.000 ЕУР, и двата во корист на хипотекарен доверител Тутунска банка АД Скопје. (9690)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 142/03 од 03.04.2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Фабрика за производство на хидраулика, енергетика, електроника, пневматика и опрема МЗТ ХЕПОС А.Д. - Скопје, со седиште на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа:

Управна зграда на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје и 4 ката, со вкупна површина од 3168 м<sup>2</sup>; Производна хала на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со површина од 4880 м<sup>2</sup>; Хала под голем кран на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со површина од 682 м<sup>2</sup>; Прототипно одделение на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со површина од 530 м<sup>2</sup>; Припрема, контрола и магацин на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со површина од 729 м<sup>2</sup>; Монтажна барака на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со површина од 300 м<sup>2</sup>; Ковачница со магацин на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со површина од 1902 м<sup>2</sup>; Објект за галванизација и површинска заштита на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, населба Маџари, кој се состои од приземје со површина од 304,8 м<sup>2</sup>, кат со површина од 288,36 м<sup>2</sup>, производна хала со површина од 1780 м<sup>2</sup> и пречистителна станица со површина од 451,25 м<sup>2</sup>, односно со вкупна површина од 2803 м<sup>2</sup>, со земјиште кое припаѓа на објектите за редовна употреба на истите. (9711)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 143/03 од 03.04.2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Фабрика за производство на хидраулика, енергетика, електроника, пневматика и опрема МЗТ ХЕПОС А.Д. - Скопје, со седиште на ул. "Перо Наков" бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 08.04.2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030000315. (9712)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 129/03 од 28.03.2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини, сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ-Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 75, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 01.04.2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030000293. (9712)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 132/03 од 28.03.2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини, сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ-Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 75, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право- хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа:

КОМПЛЕКС - "МЕЛНИЦА МАКЕДОНИЈА", која се наоѓа во Скопје на ул. "Романија" бб, изградена на КП бр. 13090/2, план 79, м.в. "ул. 513" со површина под двор од 7.867 м<sup>2</sup> и со површина под објект од 1.810 м<sup>2</sup> или вкупна површина од 9.677 м<sup>2</sup>, евидентирано во Поседовен лист бр. 17016 КО Скопје со копие од катастарски план, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје, а кој се

состои од: зграда 1 - портирница од 19.36 м<sup>2</sup>, зграда 2 - колска вага со површина од 56,20 м<sup>2</sup>, зграда 3 - трафостаница со површина од 20 м<sup>2</sup>, зграда 4 - машинска работилница со гардероби со површина од 269 м<sup>2</sup>, зграда 5 - столарска работилница со површина од 522,20 м<sup>2</sup>, зграда 6- голем магацин за брашно со површина од 1.362 м<sup>2</sup>, зграда 7 - магацин со површина од 136,20 м<sup>2</sup>, зграда 8 - управна зграда со површина од 146,30 м<sup>2</sup>, зграда 9 - бетонски силосни келии со површина од 888 м<sup>2</sup>, зграда 10 - челични силосни келии со површина од 335 м<sup>2</sup>, зграда 11 - бетонски силоси со површина од 717,25 м<sup>2</sup>, зграда 12 - бетонски силоси постари со површина од 954 м<sup>2</sup>, зграда 13 - млин со површина од 918 м<sup>2</sup>, зграда 14 - магацин со фасерај со површина од 82,60 м<sup>2</sup>, зграда 15 - сушара со површина од 149 м<sup>2</sup>, зграда 16 - командна кука со површина од 208 м<sup>2</sup>, зграда 17 - пумпна станица со површина од 9,40 м<sup>2</sup> и зграда 18- интерна бензинска станица со површина од 20 м<sup>2</sup>, односно вкупна површина од 6.812,51 м<sup>2</sup>, изградени со Одобрение за градба Уп. I. 10-203/76 од 17.12.1976 година, Одобрение за градење 15-938/1 од 23.12.1986 година, Одобрение за градење Уп. I. бр. 12-уп I 39 од 17.10.1988 година, Одобрение за градење бр. 08-679 од 05.04.1994 година, Решение за урбанистичка согласност бр. 16-15819 од 30.10.1975 година. (9714)

Врз основа на приватна исправа - Договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 153/03 од 14.04.2003 година, заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги МУСЛИ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 14, со МБ 5729050, има заложено свои подвижни предмети-возила опишани во потврдената приватна исправа, во полза на заложниот доверител Охридска банка АД Охрид, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија - Заложен регистар Скопје. (9804)

Врз основа на приватна исправа - Договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 154/03 од 14.04.2003 година, заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги БАД ТРЕЈД КЕГИ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 85, со МБ 4375491, има заложено свои подвижни предмети-опрема опишани во потврдената приватна исправа во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија - Заложен регистар Скопје. (9805)

Над недвижниот имот сопственост на ДППУ БАМИС-ЕСЛТД Петрова Снежана и др. Кочани, кој се наоѓа во КО Кочани: деловен простор на КП бр. 12214, зграда 1, влез 4, приземје со површина од 90 м<sup>2</sup> во м.в. "М.Тито", Блок Б, заведено во Имотен лист број 13082 за КО Кочани заснован е залог со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 76/03 од 11.04.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 74.400 ЕУР. (9839)

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа составен во форма на нотарски акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид под ОДУ бр. 72/03 од 10.04.2003 година, склучен помеѓу Охридска банка А.Д. Охрид, со седиште на ул. "М. Просветители" бр. 19, Охрид, како заложен доверител и Друштвото за трговија на големо и мало Андрески Љупчо и др. "АНДРОС" увоз-извоз ДОО Охрид, со седиште во

Охрид на ул. "Бејбунар" бр. 195м, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека во втор ред врз недвижен имот на заложникот должник и тоа деловен простор во Деловно-трговскиот центар "Стара Чаршија" во Охрид на ул. "Климент Охридски", и "Македонски Просветители" на локација бр. 10682/90 со површина од 61,00 м<sup>2</sup> и број на деловниот простор (дуќан) 050, за обезбедување на парично побарување во вкупен износ од 66.330,98 ЕУР кое произлегува од Договорот за одобрување на девизен инвестиционен кредит бр. 07-1552/2 од 07.04.2003 година и Договорот за рамковен кредит бр. 07-2145/2 од 08.04.2003 година заверени од Охридска банка А.Д. Охрид. (9840)

Врз основа на Договор за регистриран залог со својство на извршна исправа, ОДУ број 59/03, составен од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Друштвото за производство, промет и застапување АГ-РОХЕМИЈА Балтовски Бранко ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 22, како заложен доверител и Акционерското друштво за производство, трговија и услуги ЛОЗАР НОВО СЕЛО увоз-извоз Велес, со седиште во Велес на ул. "Скопски пат" бб, како заложен должник, заради обезбедување на парично побарување на заложникот доверител во износ од 1.183.560,00 денари, заснован е регистриран залог од прв ред врз дел од идно производство во количина од 118.300 кгр. од иден принос на меркантилна пченица од реколтата за 2002-2003 година посеана во површина од 50 ха на КП број 48/1 во КО Ново Село, кој залог е запишан во Централниот регистар под идентификационен број 10620030000046. (9841)

Се продава недвижен имот: нива класа 6 во м.в. "Пара Нива" во вкупна површина од 12291м<sup>2</sup> што се наоѓа на КП 647, план 7, скица 26; нива класа 7 во м.в. "Пара Нива" во површина од 6000 м<sup>2</sup> на КП 647, план 7, скица 26 и неплодно во м.в. "Пара Нива" во површина од 2000 м<sup>2</sup> на КП 647, план 7, скица 26, евидентирано во Поседовен лист број 393 издаден од ДЗГР Одделение за премер и катастар Велес, сопственост на Јане Велковски со живеалиште на ул. "Ванчо Мицков" бр. 45, Скопје, за сума во износ од 943.531,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес на ул. "Борис Карпузов" бр. 2. (9843)

Се продава идеалната половина сопственост на Маневски Михаил од Охрид, ул. "К.Рацин" бр. 13, од недвижен имот опишан во Поседовен лист бр. 15941 за КО Охрид лоциран на КП. бр. 16017/4 и 16017/2 за цена од 2.500.000,00 денари.

Се повикува сопственикот Цицкоски Панов Александар од Охрид, ул. "К.Рацин" бр. 13, писмено да се изјасни дали е заинтересиран за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губи правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 8 (мезанин). (9844)

Се продава недвижен имот сопственост на Марга Николовска од Прилеп, и тоа: нива од катастарска парцела број 8474, во м.в. "Поводеници" во вкупна површина од 754 м<sup>2</sup> евидентирано во Имотен лист број 1240

за КО Прилеп, за цена од 1000 евра во денарска противвредност по курс утврден на НРБ на РМ на денот на исплатата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Марија Горѓиоска од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бб. (9845)

Се продава недвижност: КП 183 на м.в. "Црвеник", лозје класа 3, во површина од 1690 м<sup>2</sup>, кој имот е подробно опишан во Поседовен лист 615 за КО Брусник, сопственост на Јован Горѓиевски од Битола за вкупна купопродажна цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот, предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (9846)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште идеален дел 50/173 идеални делови од шума класа 4 на КП 12333/1 на м.в. "Бадем Балари" за КО Битола во ПЛ бр. 3937 за КО Битола, односно предмет на продажба се 250 м<sup>2</sup> сопственост на Демиров Рамадан од Битола, ул. "Козјак" бр. 93-г, за вкупна купопродажна сума од 40.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (9847)

Анастасов Игно од Велес, ул. "Маршал Тито" бр. 69/1-10, го продава следниот недвижен имот: култура интензивно лозје, од 4 -та класа со вкупна површина од 2020 м<sup>2</sup> на КП број 12509 план 062, скица 038, во место викано "Бојацина", запишано во Имотен лист број 4949 за КО Велес за вкупна купопродажна цена од 500 ЕУР во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно го губат правото на првенство на купување. (9848)

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-хипотека од прв ред на недвижен имот со сите негови прирастоци и припадоци на:

1. Погон за производство на електроопрема во КО Гевгелија, построен на КП бр. 4249/8, план 5, скица 29, м.в. "Ракита" кој е запишан во Поседовен лист бр. 4737 од 09.04.2003 година, издадено од Одделение за премер и катастар-Гевгелија, како право на сопственост на земјиштето под објект со површина од 574 м<sup>2</sup> и на неплодно земјиште со површина од 476 м<sup>2</sup> и

2. Неизградено градежно земјиште построено на КП бр. 4249/17, план 5, скица 29, м.в. "Ракита" кое е запишано во Поседовен лист бр. 4737 од 09.04.2003 година, издаден од Одделение за премеј и катастар-Гевгелија како право на сопственост на неплодно земјиште со површина од 300м<sup>2</sup> во КО Гевгелија, сопственост на заложниот должник Трговско друштво за производство, преработка, внатрешна и надворешна трговија УНИОН ИНГ Димитар Пеев ДООЕЛ Увоз-извоз од Гевгелија, во корист на заложниот доверител Стопанска банка, востановена со нотарскиот акт Договор за хипотека со сила на извршна исправа, ОДУ 58/03 од 10.04.2003 година кај нотарот Нада Прочкова-Гевгелија. (9763)

### МАЛИ ОГЛАСИ

#### Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1661841 издаден од СБР-Скопје на име Велибор Царевски, ул. "Исаја Мацоски" бр. 14, Скопје. (9759)  
 Пасош бр. 1355184 издаден од СБР-Скопје на име Османи Назми, с. Моране, Скопје. (9759)  
 Пасош бр. 1137251/98 издаден од СБР-Куманово на име Али Рамиз, Черкеско Село, Куманово. (9791)  
 Пасош бр. 1514900/01 издаден од СБР-Скопје на име Гилназ Казим, ул. "Н. Гчето" бр. 9/6, Скопје. (9797)  
 Пасош бр. 1095280/98 издаден од СБР-Скопје на име Харалампие Георгиев, ул. "164" бр. 2 а, Скопје. (9809)  
 Пасош бр. 1260198 на име Марков Костадин, ул. "М. Тито" бр. 63, Ново Село, Струмица. (9827)  
 Пасош бр. 1739325 на име Маркова Силвана, ул. "М. Тито" бр. 63, Ново Село, Струмица. (9828)  
 Пасош бр. 1473673 издаден од СБР-Тетово на име Пајазити Елмиа, с. Седларево, Тетово. (9829)  
 Пасош бр. 1131241 на име Цавид Љазими, с. Седларево, Тетово. (9830)  
 Пасош бр. 1144101 на име Селима Назими, с. Седларево, Тетово. (9831)  
 Пасош бр. 0046707/95 на име Газменд Садики, с. Одри, Тетово. (9832)  
 Пасош бр. 1336677 на име Митев Горан, ул. "Илија Алексов" бр. 115, Радовиш. (9834)  
 Пасош бр. 0640620 издаден од СБР-Скопје на име Адем Исмаили, ул. "Антон Попов 11" бр. 48 с. Сингелик, Скопје. (9835)  
 Пасош бр. 553927/95 издаден од СБР-Скопје на име Абдурахман Мемши, ул. "Ј. Михајловиќ" бр. 12, Скопје. (9837)  
 Пасош бр. 1446725 издаден од СБР-Скопје на име Христовска Иванка, ул. "Пиринска" бр. 50, Скопје. (9883)  
 Пасош бр. 1419005 издаден од СБР-Скопје на име Христовски Симе, ул. "Пиринска" бр. 50, Скопје. (9885)  
 Пасош бр. 0321178 издаден од СБР-Скопје на име Алијов Енвер, с. Кондово бб, Скопје. (9927)  
 Пасош бр. 1440854 издаден од СБР-Скопје на име Бајрам Кани, с. Романовце, Куманово. (9929)  
 Пасош бр. 1693015/02 издаден од СБР-Скопје на име Авни Камер, бул. "Македонско Косовски бригади" бр. 17/30 б, Скопје. (9964)  
 Пасош бр. 1466773 на име Стоев Ристо, ул. "Климент Охридски" бр. 94, Струмица. (9981)  
 Пасош бр. 1290646 на име Хани Севди, с. Велешта, Струга. (9982)  
 Пасош бр. 1312335/99 издаден од СБР-Скопје на име Амет Авуш, ул. "388" бр. 10, Скопје. (9988)  
 Пасош бр. 1213891 издаден од СБР-Кавадарци на име Горгиев Оливер, ул. "Игман" бр. 21-3/8, Кавадарци. (10019)  
 Пасош бр. 1248115 на име Димитров Горан, ул. "Едвард Кардел" бр. 11/12, Битола. (10032)  
 Пасош бр. 1476430 на име Стојкова Јулија, ул. "Т. Димитровски" бр. 3, Битола. (10033)  
 Пасош бр. 1485929 издаден од СБР-Тетово на име Алији Гази, с. Слатино, Тетово. (10034)  
 Пасош бр. 556284/95 издаден од СБР-Скопје на име Нехат Аљлиџи, с. Сингелик ул. "20" бр. 3, Скопје. (10037)

Пасош бр. 1062245 издаден од СБР-Гостивар на име Муслиу Таибе, с. Форино, Гостивар. (10040)  
 Пасош бр. 1128282/98 издаден од СБР-Скопје на име Сабит Али, с. Љубин, Скопје. (10041)  
 Пасош бр. 728380 на име Мирческа Спасија, ул. "К. Јаскоски" бр. 37, Прилеп. (10042)  
 Пасош бр. 1493793 на име Османи Кадиме, с. Колибари, Кичево. (10043)  
 Пасош бр. 1144917 на име Мурати Ризван, ул. "107" бр. 34, Тетово. (10044)  
 Пасош бр. 1285271/99 издаден од СБР-Тетово на име Лазами Џевахир, с. Д. Лешница, Тетово. (10045)  
 Пасош бр. 1735691 издаден од СБР-Скопје на име Кадри Лиманов, ул. "Браќа Реџепаќиќ" бр. 41, Скопје. (10080)  
 Пасош бр. 1486153/01 издаден од СБР-Тетово на име Насер Муниши, с. Боговиње, Тетово. (10111)  
 Пасош бр. 561644/95 издаден од СБР-Скопје на име Касами Аљедин, с. Студеничани, Скопје. (10160)  
 Пасош бр. 0412779 на име Камчев Панче, ул. "Б. Кидрич" бр. 23, Штип. (10161)  
 Пасош бр. 1672558/02 на име Адеми Минир, с. Горно Татеш, Струга. (10166)  
 Пасош бр. 1096362 на име Садики Скендер, с. Слупчане, Куманово. (10167)  
 Пасош бр. 1046446/97 издаден од СБР-Куманово на име Костовски Петар, ул. "С. Наумов" бр. 4, Куманово. (10168)  
 Пасош бр. 1398358/00 издаден од СБР-Скопје на име Рамадани Неџмедин, с. Морани бр. 120, Скопје. (10202)  
 Пасош бр. 1522899 издаден од СБР-Скопје на име Прентиќ Арнел, ул. "Џон Кенеди" зг. 11-А-1/14, Скопје. (10222)  
 Пасош бр. 1323424 издаден од СБР-Скопје на име Ајруш Демиров, ул. "Цветан Димов" бр. 83/18, Скопје. (10224)  
 Пасош бр. 1136309 на име Јетмир Сејрани, с. Г. Палчиште, Тетово. (5929)  
 Огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 19/03 за пасош бр. 1664160 на име Беќаровски Филип, ул. "Пржино" бр. 9а, Скопје, се сторнира. (10038)  
 Чекови од тековна сметка бр. 6130223 од бр. 729562 до бр. 729575 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Драгана Вукобрат, Скопје. (9758)  
 Чек од тековна сметка бр. 14158921 со бр. 6027333 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Мите Глигоров, Скопје. (9770)  
 Чекови од тековна сметка бр. 10245187 од бр. 76-3179 до бр. 763189 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јованоски Тодор, Скопје. (10057)  
 Чекови од тековна сметка бр. 167138-28 од бр. 002-8000035938 до бр. 0028000035946 и од бр. 00280000-52034 до бр. 0028000052043 на име Дејан Делов, Штип. (10171)  
 Чекови од тековна сметка бр. 842-0000957-88 со бр. 9900078238, 9900078239 и бр. 9900078240 и чековна карта издадени од Македонска банка-Филијала Струмица на име Михајловиќ Милисав, Струмица. (10174)  
 Работна книшка на име Китановска Ангелина, Скопје. (9760)  
 Работна книшка на име Стошиќ Тони, Скопје. (9765)  
 Работна книшка на име Бејтула Алими, с. Студеничани, Скопје. (9769)  
 Работна книшка на име Беќири Вејсел, с. Здуње, Гостивар. (9771)  
 Работна книшка на име Ајри Усеини, с. Корошишта, Струга. (9772)  
 Работна книшка на име Ашим Нура, Струга. (9773)  
 Работна книшка на име Шеип Мусли, с. Нераште, Тетово. (9777)  
 Работна книшка на име Јаковлевски Миле, ул. "Драгорска" бр. 8А, Битола. (9780)  
 Работна книшка на име Гуреска Валентина, Охрид. (9784)  
 Работна книшка на име Владимир Ефремовски, ул. "М. Орешковиќ" бр. 11, Куманово. (9786)



- Работна книшка на име Јованов Киро, ул. "В. А. Шпанец" бр. 13, Неготино. (9792)
- Работна книшка бр. 13613 на име Аднан Алиовски, Ресен. (9795)
- Работна книшка на име Синановски Синан, ул. "Краварски пат" бр. 16 Б, Битола. (9799)
- Работна книшка на име Георгиев Ристо, с. Јаќимово, Винаца. (9801)
- Работна книшка на име Гогова Ирина, с. Николик, Гевгелија. (9802)
- Работна книшка на име Пеливанов Мишко, ул. "Пиринска" бр. 20, Штип. (9814)
- Работна книшка на име Сане Коцев, ул. "Х. Карпош" бр. 102, Штип. (9815)
- Работна книшка на име Зиба Авни, с. Делогожда, Струга. (9823)
- Работна книшка на име Рамо Усеин, Струга. (9824)
- Работна книшка на име Данчевска Бети, Скопје. (9926)
- Работна книшка на име Нусрет Дрпљанин, Скопје. (9938)
- Работна книшка на име Митевски Игор, Скопје. (9942)
- Работна книшка на име Александар Блажевски, Скопје. (9946)
- Работна книшка на име Сања Ѓелева, Скопје. (10001)
- Работна книшка на име Квачковски Вецко, ул. "Г. Петров" бр. 60, Битола. (10026)
- Работна книшка на име Блажевски Љупчо, Скопје. (10039)
- Работна книшка на име Стоиловска Билјана, ул. "В. Јоциќ" бр. 6, Делчево. (10047)
- Работна книшка на име Петровски Атанас, с. Богородица, Гевгелија. (10048)
- Работна книшка на име Астовски Бајрам, ул. "Н. Божиновски" бр. 7, Ресен. (10052)
- Работна книшка на име Ѓонеска Дејанка, Охрид. (10053)
- Работна книшка на име Јакупи Асан, Тетово. (10055)
- Работна книшка на име Симе Златаноски, с. Брвеница, Тетово. (10056)
- Работна книшка на име Николов Владимир, Скопје. (10062)
- Работна книшка на име Стојковска Васа, Скопје. (10097)
- Работна книшка на име Абдурахман Нуџија, ул. "Октомвриска револуција" бр. 11-188, Куманово. (10134)
- Работна книшка на име Арбен Шабани, с. Ваксинце, Куманово. (10135)
- Работна книшка на име Ибиши Сами, с. Ваксинце, Куманово. (10137)
- Работна книшка на име Нешат Бајрами, Тетово. (10141)
- Работна книшка на име Стоилкова Љубица, с. Три Чешми, Штип. (10146)
- Работна книшка на име Алија Незир, с. Чифлик, Тетово. (10155)
- Работна книшка на име Божиновски Слободан, Скопје. (10162)
- Работна книшка на име Атанасова Снежана, ул. "Сремски фронт" бр. 9/8, Штип. (10201)
- Работна книшка на име Венцислав Војдановски, Скопје. (10240)
- Воена книшка на име Стојовски Горан, ул. "М. Тито", Кочани. (9775)
- Воена книшка на име Димитриоски Марјанчо, с. Бучин, Крушево. (9818)
- Воена книшка на име Богатиноски Игор, Скопје. (9853)
- Воена книшка на име Илиески Игор, ул. "Б. Планина" бр. 46, Прилеп. (10051)
- Воена книшка на име Тмушиќ Мирсад, с. Канатларци, Прилеп. (10157)
- Свидетелство од 7 одделение на име Миле Алексовски, Делчево. (9774)
- Свидетелство на име Сакарциоски Алекса, Прилеп. (9776)
- Свидетелство на име Азиз Саити, Тетово. (9778)
- Свидетелство од 8 одделение на име Лагифоска Хава, Струга. (9781)
- Свидетелство од основно образование на име Мехмедоска Туркија, Струга. (9782)
- Свидетелство за занаетчи на име Златкова Севда, Кочани. (9788)
- Свидетелство на име Стоименов Ѓорче, Винаца. (9793)
- Свидетелство на име Мерсат Алиловски, с. Бузалково, Велес. (9794)
- Свидетелство на име Беќир Беќири, Гостивар. (9800)
- Свидетелство за основно образование на име Максутоска Ајтена, Струга. (9803)
- Свидетелство од 6 одделение на име Ајдиноска Кумрија, Струга. (9807)
- Свидетелство на име Јаќимова Лидија, Радовиш. (9808)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јовановски Драган, Куманово. (9810)
- Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Шаини Исмаили, Куманово. (9811)
- Свидетелство од 8 одделение на име Бериша Хасије, Тетово. (9812)
- Свидетелство од 8 одделение на име Елмазоски Башким, Крушево. (9819)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. Охридски"-Прилеп на име Миленкоски Златко, Прилеп. (9822)
- Свидетелство од 1 година на име Миноски Александар, Гостивар. (10027)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Фазљијевиќ Реџије, Куманово. (10031)
- Свидетелство од 8 одделение на име Стоименова Јелена, Велес. (10049)
- Свидетелство за завршено 8 одделение на име Атанасоски Дарко, Прилеп. (10050)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ќурије Куртиши, Тетово. (10054)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме" Скопје на име Велковски Дејан, Скопје. (10093)
- Свидетелство од 5 одделение на име Самија Јусуфоски, Прилеп. (10131)
- Свидетелство на име Мустафаи Валбен, Струга. (10132)
- Свидетелство на име Алилова Фејзи Арзије, Велес. (10142)
- Свидетелство од 6 одделение на име Хајрединовиќ Елвира, Прилеп. (10144)
- Свидетелство од 7 одделение на име Мехметувич Елвира, Прилеп. (10145)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Анче Николова, Радовиш. (10147)
- Свидетелство од 8 одделение на име Сашо Цветановски, Тетово. (10152)
- Свидетелство од 8 одделение на име Абдулаи Бесар, Тетово. (10153)
- Свидетелство од 8 одделение на име Мурати Хиса, Тетово. (10154)
- Свидетелство на име Ахмедов Ќемал Јусуф, Велес. (10184)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од УСО "Димитрија Чуповски" на име Амбарков Бобан, Велес. (10187)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од гимназијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Билали Орхан, с. Ваксинце, Куманово. (10191)
- Индекс на име Виолета Фидановска, ул. "Никола Карев" бр. 12-7/8, Охрид. (10030)
- Диплома на име Драганчо Стојанов, ул. "К. Маркс" бр. 37, Штип. (9790)
- Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Груби Кујтим, Скопје. (9798)

- Диплома на име Хаџиарсова Лилјана, ул. "М. Ко- зар" бр. 22, Велес. (9816)
- Диплома за машинобравар издадена од "Р.Р Рич- ко"-Прилеп на име Котески Јане, ул. "Пчиња" бр. 7, Прилеп. (9820)
- Диплома на име Стојческа Татјана, ул. "Б. Ламески" бр. 21/1, Прилеп. (9821)
- Диплома издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски"- Скопје на име Бекировски Бејтула, Скопје. (9873)
- Диплома издадена од С.Г.У. "Чеде Филиповски Да- ме"-Скопје на име Величковски Боби, с. Доброшинци, Струмица. (9993)
- Диплома на име Петковска Наталија, Куманово. (10028)
- Диплома за завршени додипломски студии издаде- на од "ФМУ"-Скопје на име Тихомир Јовиќ, Скопје. (10035)
- Диплома за завршени постдипломски студии издаде- на од "ФМУ"-Скопје на име Тихомир Јовиќ, Скопје. (10036)
- Диплома на име Трајковски Стефан, ул. "АВНОЈ" бр. 171, Куманово. (10133)
- Диплома на име Шерафет Касами, Гостивар. (10139)
- Диплома на име Чипов Пепа, ул. "Илинденска" бр. 19, Гевгелија. (10148)
- Девизна штедна книшка бр. 97030097 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Николиќ Векослав, Куманово. (9970)
- Здравствена книшка на име Герасимов Горанчо, Пробиштип. (9789)
- Здравствена книшка на име Митевска Тања, Про- биштип. (9813)
- Здравствена книшка на име Таировска Арза, с. Мелница, Велес. (9817)
- Здравствена книшка на име Колев Трајко, Стру- мица. (10158)
- Уверение за завршени додипломски студии издаде- но од "ФМУ"-Скопје на име Тихомир Јовиќ, Скопје. (10217)
- Уверение за завршена оделенска настава издадено од ПЕА "Гоце Делчев"-Штип на име Милошевска Ана, Скопје. (10263)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Дети Комерц, Гостивар. (9825)
- Даночна картичка бр. 4014995100768 издадена од Управа за јавни приходи на име Ванче Какашевски, Кратово. (9826)
- Даночна картичка бр. 4030990244546 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Агроекспорт, Скопје. (9922)
- Даночна картичка бр. 4030993268080 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Агро нова компани, Скопје. (9923)
- Даночна картичка бр. 4030993190536 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Сили-транс, Скопје. (9928)
- Даночна картичка бр.4030994130766 издадена од Управа за јавни приходи на име Ерџан Комерц-9, Скопје. (9932)
- Даночна картичка бр. 4030992212480 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Електромон- тажа, Скопје. (10063)
- Даночна картичка бр. 4030002459583 издадена од Управа за приходи-Скопје на име ДТУ Еуро табак ДОО, Скопје. (10169)
- Престанува со вршење занаетчиска дејност со решение издадено од Секретаријат за стопанство Центар"-Скопје на име "Вардар"-Бербери Ферхан и Наџика, Скопје. (9925)
- Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност уп. бр. 25-111 издадено од Секретаријат за стопанство Центар-Скопје на име "Вардар"-Бербери Ферхан и Наџика, Скопје. (9924)

## НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Собрани- ето на акционери на Друштвото за производство, трговија и угостителство ЛОВЕЦ АД Тетово, од 24.04.2002 година, се намерува да се намали основната главница на Друштвото за производство, трговија и угостителство ЛОВЕЦ АД Тетово, ул. "Б.Кидрич" бр.1, така што основната главница на друштвото од 35.380.700,00 денари, односно 570.954 ЕУР, се намалува во износ од 24.314.800,00 денари, односно 396.652,52 ЕУР, заради повлекување на акции.

Со тоа се менува висината на основната главница на друштвото и истата со намалување изнесува 11.065.900,00 денари, односно 180.520,4 ЕУР.

Друштвото е согласно на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција.

Ако по истекот од 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", не биде поднесе- но побарување, се смета дека доверителите се согласни со намерното намалување на основната главница. (10143)

Врз основа на член 204 од Законот за трговските друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за трговија на големо и мало ПОВАРДАРИЕ КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, Трговски центар нас.Лисиче, локал 31-1, се врши намалување на основната главница со повлекување на дел од основачкиот влог во предмети.

Вкупниот износ на основната главница од 5.100 евра или во денарска противвредност 316.200,00 дена- ри, се намалува за износ од 161.200,00 денари, во про- тиввредност од 2.600 евра.

Со намалување на основната главница, новата ос- новна главница на друштвото изнесува 155.000,00 де- нари, во противвредност од 2.500 евра.

Друштвото е согласно по барање на доверителите да ги намира или обезбеди побарувањата кои постоеле на денот кога е објавен уписот на одлуката за намалу- вање на основната главница во трговскиот регистар, ако го пријават во рок од 90 дена од денот на објавата на овој оглас во "Службен весник на РМ". (10165)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-89/2003 ЗА ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01- 899/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр.9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е: Физибилити студија за јамска експлоатација на лигнит за потребите на ТЕ- Битола I, II и III од наоѓалиштата "Брод-Гнеотино", "ПЈС" и "Живојно".

При изработката на Физибилити студијата да бидат земени во предвид следниве критериуми:

- студијата да го обработи секое лежиште поеди- нечно према проектна задача;
- изработка на Физибилити студијата ќе биде извр- шена на база на постојните податоци од досегашните извршени истражувања (геолошки, инженерско-геоло- шки, геомеханички и др.);
- експлоатационото искористување на лежиштата за јаглен треба да биде насочено во правец на обезбедување на гориво за постојаните ТЕ-Битола I, II и III (3 x 225 MW);
- на понудувачите им се става на располагање по- требната техничка документација за изработка на сту- дијата која може да се подигне во библиотеката на руд- никот Суводол-Битола;

- поконкретни информации можат да се добијат на тел. 02 149-091; 047 282-459 и 047 206-628.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

## 2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари уплатена на жиро сметка 200000002447884, АД ЕСМ, ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-89/2003. Контакт телефон: 02 149-155 и 149-091.

## 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и на изготвувачот на студијата.

3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции дадени во тендер документацијата.

Понудата треба да ја содржи вкупната вредност за секое наоѓалиште посебно ("Брод-Гнеотино", "ПЈС" и "Живојно"), како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП Битола, изразена во ЕУР и со посебно искажана ДДВ, на вкупната вредност (за сите три наоѓалишта).

3.3. При договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање и тоа само еден недвосмислен дефиниран начин на плаќање.

3.5. Рокот на изработка на Физибилити студијата.

3.6. Понудата треба да има рок на важност од минимум 60 дена.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда), треба да бидат преведени на македонски јазик.

## 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:

- референтна листа според точка 7 од тендер документацијата.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

## 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 5.1. Цена               | 40 поени; |
| 5.2. Квалитет           | 40 поени; |
| 5.3. Начин на плаќање   | 10 поени; |
| 5.4. Рок на изготвување | 10 поени. |

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 07.05.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

## 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Управителот на Друштвото за трговија и услуги Тобачна Промет Тобачна Љубљана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на 09.04.2003 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД ПРОДАЖНИОТ АСОРТИМАН НА ТОБАЧНА ПРОМЕТ ТОБАЧНА ЉУБЉАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ

### Член 1

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари	Малопродажна цена/денари
DAVIDOFF Classic	100,00
DAVIDOFF Lights	100,00

### Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 21.04.2003 година.

Тобачна Промет Скопје  
Тобачна Љубљана ДООЕЛ  
Управител,  
**Матјаж Пантелич, с.р.**

## О Б Ј А В А

Врз основа на член 536-б точка 8 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01 и 6/02), Централниот регистар на Република Македонија ја утврдува и објавува

## ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА ЗА СУБЈЕКТИТЕ КОИ СМЕТКОВОДСТВОТО ГО ВОДАТ СОГЛАСНО СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО И МЕГУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСВЕНИ СТАНДАРДИ

Просечната месечна бруто плата по работник во Република Македонија за 2002 година, за субјектите кои сметководството го водат согласно со Законот за трговските друштва, Законот за сметководството и Меѓународните сметководствени стандарди, изнесува 14.981,00 денари.

Централен регистар  
на Република Македонија

## СОДРЖИНА

	Страница	
655.	1	Решение за именување директор на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка..... 10
656.	3	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Театарот на народностите - Скопје..... 10
657.	3	Решение за именување вршител на должноста директор на Театарот на народностите - Скопје..... 10
658.	3	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „Никола Јанко Вапцаров“ - Делчево..... 10
659.	4	Решение за разрешување од должноста претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби по јавни набавки.. Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност на Република Македонија за 2003 година..... 11
660.	4	Решение за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2003 година, за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката..... 11
661.	5	Делумно решение од Комисијата за хартии од вредност..... 12
662.	5	Наредба за ловостој на сите видови риби на Дојранското Езеро..... 12
663.	6	Решение за овластување на организација за вршење стручни работи за заштита на крајбрежниот појас на Строгиот природен резерват „Езерани“ на Преспанското Езеро.... 12
664.	6	Решение за овластување на организација за заштита, унапредување и одржување на споменикот на природата Преспанско Езеро..... 12
665.	7	Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност..... 13
666.	7	Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност..... 15
667.	8	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност..... 17
668.	8	Одлука за престанување на важење на Одлуката за методологијата за пресметување на обврската за задолжителна резерва на банки..... 17
669.	8	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.36 <sup>6</sup> /2003 од 26 март 2003 година..... 17
670.	8	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.111/2003 од 2 април 2003 година..... 18
671.	9	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.163/2002 од 2 април 2003 година..... 19
672.	9	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.161/2002 од 8 април 2003 година..... 20
673.	9	<b>Електростопанство на Македонија</b> Тарифни ставови за изменување на тарифните ставови за испорака на електрична енергија..... 20
674.	9	<b>Објава</b> за просечната месечна бруто плата по работник во Република Македонија за 2002 година за субјектите кои сметководството го водат согласно со Законот за трговските друштва, Законот за сметководството и Меѓународните сметководствени стандарди..... 43
675.	10	

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.